

Службен весник

на Република Македонија

Број 84

4 јули 2012, среда

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2203. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче банка по договорот за заем наменет за буџетска поддршка.....	2	2211. Закон за изменување на Законот за даноците на имот.....	14
2204. Закон за дополнување на Законот за странците.....	3	2212. Закон за дополнување на Законот за даночна постапка.....	14
2205. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци.....	3	2213. Закон за адвокатски маркички.....	15
2206. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти - III фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот.....	4	2214. Правилник за формата и содржината на известувањето на кандидатите односно понудувачите за одлуките во врска со извршената претквалификација, доделувањето на договорот за јавна набавка, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за доделување на договорот.....	18
2207. Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје.....	5	2215. Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки.....	29
2208. Закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација.....	6	2216. Правилник за дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило.....	31
2209. Закон за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	12	2217. Правилник за формата и содржината на лиценците за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај и извод од лиценците за секое возило, како и начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците за одделни видови на превоз.....	32
2210. Закон за изменување на Законот за административните такси.....	13	2218. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола.....	38

	Стр.		Стр.
2219. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1720-1730/1815-1825 MHz.....	38	2224. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видовите на обуки и содржината на Програмата за обука на одговорните лица за радијациона заштита и на лицата кои работат со извори на јонизирачко зрачење..	42
2220. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи	40	2225. Исправка на Правилникот за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и сировини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба.....	44
2221. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена заштита.....	40		
2222. Одлука за утврдување на референтни цени на здравствени услуги од специјалистичко консултативна здравствена заштита од областа нефрологија.....	41	МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ	
2223. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	41	31. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во областа на туризмот.....	2
		Огласен дел.....	1-52

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2203.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ДОЈЧЕ БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ НАМЕНЕТ ЗА БУЏЕТСКА ПОДДРШКА

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче банка по договорот за заем наменет за буџетска поддршка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јуни 2012 година.

Бр. 07-3037/1
28 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ДОЈЧЕ БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ НАМЕНЕТ ЗА БУЏЕТСКА ПОДДРШКА

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Дојче банка со заем наменет за буџетска поддршка, во износ од 75.000.000 евра.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Дојче банка.

Во име на Република Македонија Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии.

Член 3

Заемот од членот 1 од овој закон ќе се отплати еднократно на денот на достасувањето кој паѓа пет години од денот на повлекувањето на заемот.

Каматната стапка ќе се утврди како фиксна каматна стапка согласно со Договорот за заем два дена пред денот на повлекувањето на средствата од заемот од членот 1 од овој закон, а ќе се пресмета како збир од пет годишен своп (за евро валута) плус маргина. Каматниот трошок ќе се отплаќа полугодишно.

На денот на повлекувањето на средствата од заемот од членот 1 од овој закон, Република Македонија ќе и плати на Дојче банка еднократна провизија во износ од 1,40% од вредноста на заемот.

Член 4

Корисник на средствата од заемот од членот 1 од овој закон е Министерството за финансии.

Член 5

Република Македонија заемот од членот 1 од овој закон ќе го отплаќа со средства од Буџетот на Република Македонија.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR HUAMARRJE TË REPUBLIKES SË MAQEDONISË TE DOJÇE BANKA SIPAS MARREVESHJES PËR HUA TË DEDIKUAR PËR PERKRAHJE BUXHETORE

Neni 1

Republika e Maqedonise merr hua te Dojçe Banka të dedikuar për perkrahje buxhetore, në shume prej 75 000 000 eurosh.

Neni 2

Kushtet dhe menyra e shfrytezimit të huas nga neni 1 i ketij ligji, percaktohen me Marreveshje për hua, që do të lidhet ndermjet Republikes së Maqedonise dhe Dojçe Bankes.

Në emer të Republikes së Maqedonise, Marreveshjen për hua nga paragrafi 1 i ketij neni, do ta nenshkruaje ministri i Financave.

Нени 3

Huaja nga neni 1 i ketij ligji, do të paguhet përnjehere në ditën e arritjes që bie pese vite nga dita e terheqjes së huas.

Shkalla e kamates do të percaktohet si shkallë fikse e kamates në pajtim me Marreshjen për hua, dy dite para dites së terheqjes së mjeteve të huas nga neni 1 i ketij ligji, e do të perlogaritet si shume svopi pesëvjeçar (për valute euro) plus margjina. Shpenzimi i kamates do të paguhet në çdo gjysmëvjetor.

Në ditën e terheqjes së mjeteve të huas nga neni 1 i ketij ligji, Republika e Maqedonise do t'i paguaje Dojçe Bankes provizion të njehershëm në shume prej 1,40% nga vlera e huas.

Нени 4

Shfrytëzues i mjeteve të huas nga neni 1 i ketij ligji, është Ministria e Financave.

Нени 5

Republika e Maqedonise, huan nga neni 1 i ketij ligji, do ta paguaje me mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonise.

Нени 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2204.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за странците, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јуни 2012 година.

Бр. 07- 3038/1
28 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СТРАНЦИТЕ

Член 1

Во Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 156/10 и 158/11), по членот 51 се додава нов член 51-а, кој гласи:

„Член 51-а

За странците кои се ангажирани од страна на правни лица што преземаат активности од суштинско значење за инвестирање во Република Македонија, барањето за издавање на дозвола за привремен престој може да се поднесе и во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, лично или од страна на овластен претставник на правното лице.

Странците и правните лица од ставот 1 на овој член се определени со посебен закон.

По исклучок од членот 53 од овој закон на странците од ставот 1 на овој член решението, со кое им се дозволува привремен престој, може да им се издаде и во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR TË HUAJT

Neni 1

Në Ligjin për të huajt ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 156/10 dhe 158/11), pas nenit 51 shtohet nen i ri 51-a, si vijon:

"Neni 51-a

Për të huajt të cilet janë të angazhuar nga persona juridike që ndërmarrin aktivitete me rendesi thelbësore për investim në Republikën e Maqedonise, kërkesa për leshim të lejes për qëndrim të perkohshëm mund të parashtrohet edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonise, personalisht ose nga përfaqësuesi i autorizuar i personit juridik.

Të huajt dhe personat juridike nga paragrafi 1 i ketij neni, percaktohen me ligj të vecante.

Me përjashtim nga neni 53 i ketij ligji, të huajve nga paragrafi 1 i ketij neni, aktvendimi me të cilin u lejohet qëndrim i perkohshëm, mund t'u leshohet edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonise."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2205.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
И РАБОТА НА СТРАНЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јуни 2012 година.

Бр. 07- 3039/1
28 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ

Член 1

Во Законот за вработување и работа на странци ("Службен весник на Република Македонија" број 70/2007, 05/2009, 35/10 и 148/11), во членот 10 по ставот (10) се додаваат два нови става (11) и (12), кои гласат:

"(11) Барањето за издавање на работна дозвола странецот може да го поднесе и во Агенцијата за вработување.

(12) За барањето поднесено согласно со ставот (11) на овој член Агенцијата за вработување обезбедува мислење од Министерството за внатрешни работи."

Во ставот (11) кој станува член (13) зборовите: "По исклучок од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, барањето за издавање на работна дозвола странецот може да го поднесе до Агенцијата за вработување, доколку" се заменуваат со зборовите: "За барање поднесено до Агенцијата за вработување не е потребно да се обезбеди мислење од Министерството за внатрешни работи, доколку странецот".

Ставовите (12), (13), (14), (15), и (16) стануваат ставови (14), (15), (16), (17) и (18).

Член 2

Во членот 11 по ставот (16) се додаваат два нови става (17) и (18), кои гласат:

“(17) По исклучок од ставовите (11), (12) и (13) на овој член барањето може да се поднесе и да се подигне од Агенцијата за вработување.

(18) За барањето поднесено согласно со ставот (17) на овој член Агенцијата за вработување обезбедува мислење од Министерството за внатрешни работи.“

Ставовите (17), (18) и (19) стануваат ставови (19), (20) и (21).

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR PUNESIM DHE PUNE TË TË HUAJVE

Neni 1

Në Ligjin për punesim dhe pune të të huajve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 70/2007, 05/2009, 35/10 dhe 148/11), në nenin 10 pas paragrafit (10) shtohen dy paragrafe të rinj (11) dhe (12), si vijojne:

"(11) Kerkesen për leshimin e lejes së punes, i huaji mund ta parashtroje edhe në Agjencine për Punesim.

(12) Për kerkesen e parashtruar në pajtim me paragrafin (11) të ketij neni, Agjencia për Punesim siguron mendim nga Ministria e Puneve të Brendshme."

Në paragrafin (11) i cili behet paragraf (13) fjalet: "Me perjashtim nga paragrafet (1), (2) dhe (3) të ketij neni, kerkesen për leshim të lejes së punes, i huaji mund ta parashtroje në Agjencine për Punesim, nese" zevendesohen me fjalet: "Për kerkese të parashtruar në Agjencine për Punesim, nuk nevojitet të sigurohet mendim nga Ministria e Puneve të Brendshme, nese i huaji".

Paragrafet (12), (13), (14), (15) dhe (16), behen paragrafe (14), (15), (16), (17) dhe (18).

Neni 2

Në nenin 11 pas paragrafit (16) shtohet dy paragrafe të rinj (17) dhe (18), si vijojne:

"(17) Me perjashtim nga paragrafet (11), (12) dhe (13) të ketij neni, kerkesa mund të parashtrohet dhe të merret nga Agjencia për Punesim.

(18) Për kerkesen e parashtruar në pajtim me paragrafin (17) të ketij neni, Agjencia për Punesim siguron mendim nga Ministria e Puneve të Brendshme."

Paragrafet (17), (18) dhe (19) behen paragrafe (19), (20) dhe (21).

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2206.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР НАМЕНЕТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ - III ФАЗА, КОЈ КЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА И МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ

Се прогласува Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор наменет за финансирање на мали и средни претпријатија

и други приоритетни проекти - III фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 јуни 2012 година.

Бр. 07- 3007/1
27 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР НАМЕНЕТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ - III ФАЗА, КОЈ КЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА И МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ

Член 1

Република Македонија го гарантира исполнувањето на обврските од Финансискиот договор за обезбедување на заем за Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти - III фаза во износ од 100.000.000 евра, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, доколку Македонската банка за поддршка на развојот не ги исполнува и сервисира обврските во рокови и услови предвидени во Финансискиот договор.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон се утврдуваат со Финансиски договор кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот по Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти - III фаза.

Член 3

Сите финансиски обврски кои произлегуваат од Финансискиот договор од членот 1 од овој закон ќе ги сервисира Македонската банка за поддршка на развојот.

Член 4

Заемот од членот 1 од овој закон ќе се повлекува во најмалку 23 транши. Минималниот износ на траншата изнесува 3.000.000 евра.

Рокот за отплата на секоја транша од заемот може да изнесува од најмалку четири години до најмногу осум години од датумот на повлекување на траншата, со вклучен грејс период кој може да биде меѓу 60 дена и две години од датумот на повлекување на траншата.

Рокот за отплата на заемот ќе се одреди за секоја транша одделно на денот на доставувањето на барањето за повлекување на средствата од заемот од страна на Македонската банка за поддршка на развојот.

Траншата може да се отплати и еднократно на ден кој е меѓу три и пет години од денот на повлекување на траншата.

Член 5

Каматната стапка ќе се одредува за секоја транша од заемот одделно, на денот на доставувањето на барањето за повлекување на средствата од заемот од страна на Македонската банка за поддршка на развојот, во зависност од тоа која каматна стапка е поповолна за Република Македонија (фиксна или варијабилна).

Член 6

За регулирање на меѓусебните права и обврски, кои произлегуваат од Финансискиот договор и Договорот за гаранција, Министерството за финансии и Македонската банка за поддршка на развојот ќе склучат посебен договор.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

LI GJ

PËR GARANCI TË REPUBLIKES SË MAQEDONISE NDAJ DETYRIMEVE SIPAS MARREVESHJES FINANCIARE, TË DEDIKUAR PËR FINANCIM TË NDERMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME DHE PROJEKTEVE TJERA PRIORITARE- FAZA III, E CILA DO TË LIDHET NDERMJET BANKES INVESTUESE EVROPIANE DHE BANKES MAQEDONASE PËR MBESHTETJE TË ZHVILLIMIT

Neni 1

Republika e Maqedonise e garanton shlyerjen e detyrimeve nga Marreveshja financiare për sigurim të huas për Projektin për financimin e ndermarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projekteve tjera prioritare - faza III në shume prej 100.000.000 eurosh, e cila do të lidhet ndermjet Bankes Investuese Evropiane dhe Bankes Maqedonase për Mbeshtetje të Zhvillimit, nese Banka Maqedonase për Mbeshtetjen e Zhvillimit nuk i shlyen dhe servison detyrimet në afatet dhe kushtet e parapara në Marreveshjen financiare.

Neni 2

Kushtet dhe menyra e shfrytezimit të huas nga neni 1 i ketij ligji, percaktohen me Marreveshje financiare, e cila do të lidhet ndermjet Bankes Investuese Evropiane dhe Bankes Maqedonase për Mbeshtetjen e Zhvillimit për Projektin për financim të ndermarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projekteve tjera prioritare - faza III.

Neni 3

Të gjitha detyrimet financiare që dalin nga Marreveshja financiare nga neni 1 i ketij ligji, do t'i servisoje Banka Maqedonase për Mbeshtetje të Zhvillimit.

Neni 4

Huaja nga neni 1 i ketij ligji do të terhiqet në më së shumti 23 transhe. Shuma minimale e transhese eshte 3.000.000 euro.

Afati i pageses së seciles transhe të huas mund të jete nga së paku kater vjet deri në më së shumti tete vjet nga data e terheqjes së transhese, me grejs periudhe të perfshire që mund të jete ndermjet 60 ditesh dhe dy vjetesh nga data e terheqjes së transhese.

Afati i pageses së huas do të percaktohet për secilen transhe veç e veç në ditën e dorezimit të kerkeses për terheqjen e mjeteve të huas nga Banka Maqedonase për Mbeshtetje të Zhvillimit.

Transheja mund të paguhet edhe pernjehere në ditën e cila eshte ndermjet tre dhe pese vjetesh nga dita e terheqjes së transhese.

Neni 5

Shkalla kamatore do të percaktohet për secilen transhe të huas veç e veç, në ditën e dorezimit të kerkeses për terheqjen e mjeteve të huas nga Banka Maqedonase për Mbeshtetjen e Zhvillimit, varesisht nga ajo se cila shkalle kamatore eshte më e volitshme për Republikën e Maqedonise (fikse apo variabile).

Neni 6

Për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të ndersjella, të cilat dalin nga Marreveshja financiare dhe Marreveshja për garanci, Ministria e Financave dhe Banka Maqedonase për Mbeshtetje të Zhvillimit do të lidhin marreveshje të vecante.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2207.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ПЛАТЕНИ ОБВРСКИ КОН СТРАНСКИ КРЕДИТОРИ И СТРАНСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ТРАЕН ВЛОГ ВО МЖ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 јуни 2012 година.

Бр. 07- 3004/1
27 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ПЛАТЕНИ ОБВРСКИ КОН СТРАНСКИ КРЕДИТОРИ И СТРАНСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ТРАЕН ВЛОГ ВО МЖ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот и постапката за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје.

Член 2

Побарувања на Република Македонија од МЖ Транспорт АД Скопје, во смисла на овој закон, се побарувања по основ на платени обврски од страна на Република Македонија до денот на влегувањето во сила на овој закон кон странските кредитори "ЕУРОФИ-МА", Светска банка, "Парискиот клуб на доверителите" и кон странски железнички претпријатија.

Член 3

Висината на побарувањата на Република Македонија од МЖ Транспорт АД Скопје, со записник, ја утврдува комисија формирана од министерот за финансии која е составена од пет члена од кои три члена од Министерството за финансии и два члена од МЖ Транспорт АД Скопје.

Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери одлучува за зголемување на основната главнина на МЖ Транспорт АД Скопје во висина на проценетиот износ од ставот 1 на овој член.

Член 4

Постапката за претворање на побарувањата на Република Македонија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје се врши со издавање на акции од страна на МЖ Транспорт АД Скопје по пат на приватна понуда согласно со Законот за хартии од вредност, освен ако со овој закон поинаку не е уредено.

-МЖ Транспорт АД Скопје акциите од ставот 1 на овој член ги издава по номиналната вредност.

Под приватна понуда, во смисла на овој закон, се подразбира понуда за запишување на хартии од вредност врз основа на претворање на побарувањата на Република Македонија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје која е наменета за Република Македонија.

При издавање на акции по пат на приватна понуда согласно со овој закон, во случај кога Владата на Република Македонија се јавува како познат купувач, не се применува забраната од Законот за хартии од вредност постојните акционери да се јават како познати купувачи.

Член 5

Владата на Република Македонија ги презема акциите од приватната понуда од членот 4 од овој закон со претворање на побарувањата од членот 2 од овој закон во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје.

Член 6

По уписот на зголемената основна главнина на МЖ Транспорт АД Скопје во трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на Република Македонија и запишување на Република Македонија како сопственик на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност, престануваат паричните обврски на МЖ Транспорт АД Скопје спрема Министерството за финансии согласно со членот 2 од овој закон.

Член 7

Во постапување по овој закон соодветно се применуваат одредбите од Законот за хартии од вредност и Законот за трговските друштва со исклучок на одредбите од членот 322 ставови 3 и 4 од Законот за трговските друштва, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Л И Г Ј

ПЕР ШНДЕРРИМИН Е КЕРКЕСАВЕ ТЌ РЕПУБЛИКЕС СЌ МАКЕДОНИСЕ НЌ БАЗЕ ТЌ ДЕТИРИМЕВЕ ТЌ ПАГУАРА НДАЈ КРЕДИТОРЕВЕ ТЌ ХУАЈ ДНЕ НДЕРМАРРЕВЕ ТЌ ХУАЈА ХЕКУРУДНОРЕ НЌ ДЕПОЗИТЕ ТЌ ПЕРХЕРШМЕ НЌ НМ ТРАНСПОРТ SHA SHKUP

Нени 1

Ме кете лигј ррегуллохет менура дхе процедура пѐр шндерримин е керкесаве тѐ Републикес сѐ Македонисе нѐ базе тѐ дѐтирмеје тѐ пагуара ндај кредитореје тѐ хуај дхе нѐрмарреје тѐ хуаја хекурудхоре нѐ депозите тѐ перхершме нѐ нѐ НМ Транспорт SHA Shkup.

Нени 2

Керкеса тѐ Републикес сѐ Македонисе нга НМ Транспорт SHA Shkup sipas ketij ligji jane kerkesat nѐ базе тѐ дѐтирмеје тѐ пагуара нга Република е Македонисе дери нѐ дитен е хујес нѐ фуџи тѐ кетј лигј ндај кредитореје тѐ хуај "EUROFIMA", Banka Boterore, "Klubi i Kreditorëve tѐ Parisit" dхе ндај нѐрмарреје тѐ хуаја хекурудхоре.

Нени 3

Lartesine e kerkesave tѐ Rеpublikes sѐ Maqedonise nга НМ Транспорт SHA Shkup, me procesverbal, e percakton komisioni i formuar nга ministri i Financave, qѐ perbehet nга pese anetare, nга тѐ cilet tre anetare nга Ministria e Financave dхе dy anetare nга НМ Транспорт SHA Shkup.

Qeveria e Rеpublikes sѐ Maqedonise nѐ cilesi тѐ Ku-vendit тѐ Aksionareve vendos пѐр рритјен е крѐгјесе тѐ мелоре тѐ НМ Транспорт SHA Shkup, nѐ lartesi тѐ shumес sѐ percaktuar nга paragrafi 1 i ketij neni.

Нени 4

Procedura пѐр shnderrim тѐ kerkesave тѐ Rеpublikes sѐ Maqedonise nѐ depozite тѐ perhershme nѐ НМ Транспорт SHA Shkup kryhet me emetimin e aksioneve nга НМ Транспорт SHA Shkup nepermjet ofertes private nѐ pajtim me Ligjin пѐр letra me vlere, pervec nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe.

НМ Транспорт SHA Shkup aksionet nга paragrafi 1 i ketij neni i emeton me vlere nominale.

Me oferte private sipas ketij ligji nenkuptohet oferta пѐр regjistrimin e letrave me vlere nѐ baze тѐ shnderrimit тѐ kerkesave тѐ Rеpublikes sѐ Maqedonise nѐ depozite тѐ perhershme nѐ НМ Транспорт SHA Shkup qѐ dedikohet пѐр Rеpubliken e Maqedonise.

Gjate emetimit тѐ aksioneve nepermjet ofertes private nѐ pajtim me kete ligj, nѐ rast kur Qeveria e Rеpublikes sѐ Maqedonise paraqitet si bleres i njohur, nuk zbatohet ndalimi nга Ligji пѐр letra me vlere qѐ aksionaret ekzistues тѐ paraqiten si bleres тѐ njohur.

Нени 5

Qeveria e Rеpublikes sѐ Maqedonise i merr aksionet nга oferta private nга neni 4 i ketij ligji me shnderrimin e kerkesave nга neni 2 i ketij ligji nѐ depozite тѐ perhershme nѐ НМ Транспорт SHA Shkup.

Нени 6

Pas regjistrimit тѐ kryegjese themelore тѐ zmadhuar тѐ НМ Транспорт SHA Shkup nѐ regjistrin tregtar qѐ mbahet nѐ Regjistrin Qendror тѐ Rеpublikes sѐ Maqedonise dхе regjistrimin e Rеpublikes sѐ Maqedonise si pronar i aksioneve nѐ Depozitarin Qendror тѐ Letrave me Vlere, nderpriten detyrimet nѐ para тѐ НМ Транспорт SHA Shkup ndaj Ministrise sѐ Financave nѐ pajtim me nenin 2 тѐ ketij ligji.

Нени 7

Nѐ veprimin sipas ketij ligji nѐ menyre perkatese zbatohen dispozitat e Ligjit пѐр letra me vlere dхе Ligjit пѐр shoqeri tregtare, me perjashtim тѐ dispozitave тѐ nenit 322 paragrafet 3 dхе 4 тѐ Ligjit пѐр shoqeri tregtare, nese me kete ligj nuk eshte percaktuar ndryshe.

Нени 8

Ky ligj hyn nѐ fuqi nѐ diten e tete nга dita e botimit nѐ "Gazeten Zyrtare тѐ Rеpublikes sѐ Maqedonise".

2208.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стандардизација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 јуни 2012 година.

Бр. 07- 2998/1
27 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Член 1

Во Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2002), во членот 2 точката 1 се менува и гласи:

„стандардизација е активност чија цел е воспоставување на правила за општа и повторлива употреба во однос на конкретни или потенцијални проблеми, заради постигнување оптимален степен на уреденост во определено подрачје;“.

Точката 5 се менува и гласи:

„тело за стандардизација е тело признато на национално, регионално и меѓународно ниво, чија основна дејност е подготвување, одобрување или усвојување на стандарди кои се достапни на јавноста;“.

Точката 9 се менува и гласи:

„стандард е документ подготвен со консензус и усвоен од страна на признато тело со кој, заради општа и повторлива употреба, се обезбедуваат правила, упатства или карактеристики за определени активности или резултати од тие активности, чија цел е постигнување оптимален степен на уреденост во определено подрачје;“.

Член 2

Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи:

„За вршење на работите и задачите од областа на стандардизацијата утврдени со овој и со друг закон, Владата на Република Македонија основа Институт за стандардизација на Република Македонија (во натамошниот текст: Институтот) како единствено национално тело за стандардизација во Република Македонија со статус на јавна установа, компетентно за подготвување, одобрување или усвојување на стандарди од сите области опфатени од Европскиот комитет за стандардизација (CEN), Меѓународната организација за стандардизација (ISO), Европскиот комитет за електротехничка стандардизација (CENELEC), Меѓународната електротехничка комисија (IEC) и Европскиот телекомуникационен институт за стандардизација (ETSI).“

Член 3

Членот 7 се менува и гласи:

„Институтот како единствено национално тело за стандардизација ги врши особено следниве работи и задачи:

- 1) подготвување и усвојување на македонските стандарди и други стандардизациски документи;
- 2) водење регистар на македонските стандарди;
- 3) претставување на интересите на македонската стандардизација во меѓународните, европските и регионалните организации, како и организациите за стандардизација во други земји;
- 4) прибирање на меѓународни, европски стандарди и стандардизациски документи, како и стандарди и стандардизациски документи на други национални тела за стандардизација, воспоставување и одржување на нивната база на податоци;
- 5) обезбедување на информации на заинтересираните страни од базата на податоци;
- 6) издавање огласник во кој се содржани информации за започнувањето и текот на постапката за подготвување и усвојување на македонски стандарди и стандардизациски документи, како и информации за меѓународните, европските и други стандарди и стандардизациски документи;
- 7) издавање и продажба на македонски стандарди и други стандардизациски документи, како и продажба на меѓународни, европски и други стандарди и стандардизациски документи;
- 8) промовирање на примената на македонските стандарди;

9) учество во работата на меѓународни и европски тела за стандардизација;

10) продажба на стандарди и стандардизациски документи врз основа на договори и членства во меѓународни, европски организации за стандардизација и национални тела за стандардизација од други земји;

11) грижа за извршување на обврските од областа на стандардизацијата кои произлегуваат од ратификуваните меѓународни договори кои ги склучила Република Македонија;

12) воведување и вршење активности за сертификација во областа на производите, услугите и системите за управување во согласност со релевантните европски и меѓународни стандарди и

13) вршење на други работи и задачи во врска со спроведувањето на овој и други закони.

При вршењето на работите и задачите Институтот има право да го користи грбот на Република Македонија на своите документи и на својот печат.

Работите кои ги врши Институтот немаат за цел осигурување на добивка.“

Член 4

Во членот 8 став 1 алинеја 2 зборот „органите“ се заменува со зборот „телата“.

Во алинејата 4 зборот „стандардизациони“ се заменува со зборот „стандардизациски“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Информативно контактното тело ги врши работите кои произлегуваат од:

- Уредбата за постапката за известување на Европската комисија за донесување на технички прописи, технички спецификации и стандарди и
- Уредбата за постапките за нотификација на стандарди, технички прописи и постапки за оценка на сообразност и санитарни и фитосанитарни мерки.“

Член 5

Во членот 10 алинејата 1 се менува и гласи:

„- седиштето и активностите на Институтот,“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„- висината на средствата обезбедени од Владата на Република Македонија за основање и работа на Институтот,“.

Алинејата 6 се менува и гласи:

„- законските права и одговорности на Институтот.“

Член 6

Во членот 11 став 2 зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Македонија“.

Член 7

Членот 14 се менува и гласи:

„Орган кој управува со работата на Институтот е Советот.“

Советот го сочинуваат девет члена, во следниов состав:

- тројца претставници од основачот,
- тројца претставници на индустријата, вклучувајќи најмалку еден претставник од секторот за мали и средни претпријатија,
- еден претставник од високо стручни образовни институции,
- еден претставник од вработените во Институтот и
- еден претставник од стопански комори, организации на потрошувачи, консултантски и сертификациски тела, инспекциски тела и сите други заинтересирани страни.

Членовите на Советот ги именува и разрешува Собранието на Институтот за период од четири години, со можност за повторно именување.

Членството во Советот треба да обезбеди подеднаква застапеност на сите заинтересирани страни.

Претседателот и заменикот на претседателот ги избираат членовите на Советот.“

Член 8

По членот 14 се додаваат три нови члена 14-а, 14-б и 14-в, кои гласат:

„Член 14-а

Претседателот, заменикот на претседателот и членовите на Советот можат да бидат разрешени пред истекот на времето за кое се именувани во следниве случаи:

- на нивно барање,
- ако настане некоја од причините поради кои според прописите за работни односи им престанува работниот однос по сила на закон во органот, организацијата или институцијата од која се предложени,
- ако не работат и постапуваат според закон, Статутот и актите на Институтот или неоправдано отсуствуваат на три последователни седници на Советот и
- ако со својата несовесна и неправилна работа предизвикаат значителна штета на Институтот, или ако ги занемаруваат или не ги извршуваат своите обврски и поради тоа настанат или би можеле да настанат потешки нарушувања во извршување на активностите на Институтот.

Член 14-б

Постапката за избор на нов претседател, заменик на претседателот и за именување на членови на Советот започнува најдоцна три месеци пред истекот на мандатот определен со членот 14 став 3 од овој закон.

Доколку до истекот на мандатот на постојниот состав на Советот од ставот 1 на овој член не се започне со постапката за именување на нов состав на Советот, постојниот состав продолжува да ги извршува работите до именувањето на новиот состав, а најдолго за период од шест месеци.

Член 14-в

Советот ги врши следниве работи и задачи:

- ја дефинира политиката за стандардизација и сертификација на Институтот и врши надзор на неговата работа,
- донесува Статут и други општи акти на Институтот и го следи нивното извршување,
- го усвојува Деловникот за работа на Советот,
- ја усвојува годишната програма за работа на Институтот,
- го усвојува полугодишниот и годишниот извештај за работа на Институтот,
- го надгледува спроведувањето на годишната програма за работа и други планирани активности на Институтот,
- го усвојува годишниот финансиски план во согласност со основачот,
- го усвојува годишниот финансиски извештај,
- ги формира и распушта техничките тела,
- го усвојува актот за внатрешната организација и систематизација на работните места во Институтот на предлог на директорот,
- ја предлага висината на членарините и начинот на плаќање,
- го усвојува актот со кој се утврдуваат цените на стандардите, публикациите и други услуги,
- усвојува други акти и одлуки во врска со работата на Институтот во согласност со Статутот и другите општи акти,
- ја креира политиката за билатерална, регионална и меѓународна соработка,
- предлага седница на Собранието во согласност со Деловникот за работа на Собранието,
- го избира и разрешува директорот на Институтот,
- предлага одлуки на Собранието за усвојување или прифаќање во согласност со Статутот и други општи акти на Институтот,

- најмалку еднаш годишно поднесува извештај за своето работење до основачот и
- врши и други работи во согласност со закон и Статутот на Институтот.“

Член 9

Членот 15 се менува и гласи:

„Со Институтот раководи директор.

Директорот го избира и разрешува Советот во согласност со одредбите на Статутот на Институтот.

За директор може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- има завршено најмалку високо образование,
- има најмалку десет години работно искуство од кои пет години работно искуство во областа на стандардизацијата и со неа поврзани активности и најмалку три години на раководно работно место,
- има познавање за процесот за сертификација,
- има познавање за принципите на Систем за менаџмент со квалитет и
- активно познава еден од светските јазици.

Директорот се избира со мнозинство гласови од членовите на Советот за период од четири години и по истекот на мандатот може повторно да биде избран.

Владата на Република Македонија дава согласност на одлуката за избор и разрешување на директорот.“

Член 10

По членот 15 се додаваат четири нови члена 15-а, 15-б, 15-в и 15-г, кои гласат:

„Член 15-а

Постапката за избор на директорот ја спроведува Советот со објавување на јавен конкурс.

Јавниот конкурс се објавува во најмалку две дневни домашни јавни гласила.

Јавниот конкурс трае 15 дена од денот на објавувањето.

Директорот се избира во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот конкурс.

Ако на јавниот конкурс не се јави никој или ако Советот не избере директор од пријавените кандидати во рокот од ставот 4 на овој член се распишува нов јавен конкурс во рок од пет дена од истекот на рокот од ставот 4 на овој член.

Член 15-б

Во случаите од членовите 15-а став 5 и 15-в од овој закон Советот може без објавување на јавен конкурс да постави вршител на должноста - директор од редот на вработените во Институтот.

Вршителот на должноста - директор може да ја врши должноста до избор на директор, а најдолго шест месеци од денот на неговото поставување.

Ако во рокот од ставот 2 на овој член не биде избран директор Советот ќе постави нов вршител на должност, но најдолго за време од шест месеци од неговото поставување.

Член 15-в

Директорот може да биде разрешен пред истекот на времето за кое е избран, во следниве случаи:

- на негово барање,
- ако настане некоја од причините поради кои, според прописите за работни односи, му престанува работниот однос по сила на закон,
- ако не работи и не постапува по закон, Статутот и другите акти на Институтот или неоправдано не ги спроведува одлуките на Советот или постапува спротивно на нив,
- ако со својата несовесна и неправилна работа му предизвика на Институтот значителна штета, или ако ги занемарува или не ги извршува своите обврски и поради тоа настанат или би можеле да настанат потешки нарушувања во извршување на активностите на Институтот и

- ако го попречува или на друг начин го оневозможува остварувањето на правата и обврските на корисниците на услугите на Институтот.

Советот пред донесувањето на одлуката за разрешување е должен да го запознае директорот за причините за разрешувањето и да му даде можност да се изјасни по нив.

Одлуката за разрешување на директорот се применува од денот на давањето на согласноста од страна на Владата на Република Македонија.

Против одлуката за разрешување директорот може да поднесе тужба пред надлежен суд, во рок од 15 дена од денот на давањето на согласноста за разрешување на директорот од страна на Владата на Република Македонија.

Член 15-г

Директорот ги врши следниве работи:

- го раководи и организира работењето на Институтот,
- донесува одлуки во рамките на својата надлежност,
- го претставува и застапува Институтот пред трети лица,
- одговорен е за законитоста на работата на Институтот,
- ги извршува одлуките на Советот,
- ја предлага организацијата и систематизацијата на Институтот,
- одлучува за распоредување на работниците на определени работни задачи,
- одлучува во прв степен за остварување на правата и обврските на работниците во врска со работните односи,
- обезбедува транспарентно и непристрасно работење на Институтот,
- одговорен е за финансиското работење на Институтот,
- изготвува годишен финансиски план и годишен финансиски извештај,
- учествува во работата на Советот, без право на одлучување,
- донесува други општи акти во врска со работењето на Институтот и
- врши други работи и задачи определени со закон, Статутот и други акти на Институтот.“

Член 11

Во членот 16 по зборовите: „Одбор за“ се додаваат зборовите: „контрола на“.

Член 12

Членот 17 се менува и гласи:

„Советот на Институтот на предлог на директорот формира технички тела за вршење на активностите за стандардизација со подеднаква застапеност на сите заинтересирани страни.“

Член 13

Во членот 19 алинеите 2, 3, 4 и 5 се менуваат и гласат:

- „- надоместоците од членарина,
- продажбата на македонски стандарди и стандардизациски документи,
- продажбата на меѓународни стандарди и други документи кои се однесуваат на стандардизација, публикации и друго,
- услуги за сертификација, обуки, семинари и друго, обезбедени од Институтот и“.

Член 14

Во Главата VI по зборот „МАКЕДОНСКИ“ се додава зборот „НАЦИОНАЛНИ“.

Член 15

Во членот 22 став 1 по зборот „Македонските“ се додава зборот „национални“.

Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Македонските стандарди можат да бидат подготвени врз основа на оригинален текст (изворен, национален македонски документ) или со преземање на меѓународен, европски или друг странски национален стандард или друг стандардизациски документ.

Усвојувањето на некој меѓународен, европски или друг странски национален стандард како македонски стандард може да се направи со превод на македонски јазик во целост или само на насловната страна, или со усвојување на стандардот во целост на странски јазик.“

Член 16

Во членот 23 став 1 по зборот „Македонскиот“ се додава зборот „национален“.

Член 17

Во Главата VII по зборот „МАКЕДОНСКИТЕ“ се додава зборот „НАЦИОНАЛНИ“.

Член 18

Членот 24 се менува и гласи:

„Примената на македонските национални стандарди е доброволна.

Сообразноста на производот, постапката или услугата со македонските национални стандарди може да се потврди со изјава за сообразност, сертификат за сообразност или со знак за сообразност.“

Член 19

Собранието на Институтот ќе ги именува членовите на Советот во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој закон.

До именувањето на членовите на Советот постојниот Совет ќе ги врши работите од неговата надлежност.

Член 20

Институтот ќе го усогласи Статутот со одредбите на овој закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR STANDARDIZIM

Neni 1

Në Ligjin për standardizim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 54/2002), në nenin 2 pika 1 ndryshohet si vijon:

“standardizim është aktiviteti qëllimi i të cilit është vendosja e rregullave për përdorim të përgjithshëm dhe të perseritur, lidhur me probleme konkrete ose potenciale, për arritjen e shkallës optimale të rregullsise në sferen e caktuar;”

Pika 5 ndryshohet si vijon:

“trup për standardizim është trupi i pranuar në nivel nacional, rajonal dhe nderkombetar, veprimtaria themelore e të cilit është përgatitja, adaptimi ose miratimi i standardeve që janë të kapshme për publikun;”

Pika 9 ndryshohet si vijon:

“standard është dokumenti i përgatitur me konsensus dhe i miratuar nga trupi i pranuar, me të cilin, për përdorim të përgjithshëm dhe të perseritur, sigurohen rregulla, udhëzime ose karakteristika për aktivitete të caktuara ose rezultate nga ato aktivitete, qëllimi i të cilave është arritja e shkallës optimale të rregullsise në sferë të caktuar;”

Neni 2

Në nenin 6 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

“Për kryerjen e puneve dhe detyrave nga sfera e standardizimit të percaktuara me kete ligj dhe me ligj tjetër, Qeveria e Republikës së Maqedonise themelon Institut për Standardizim të Republikës së Maqedonise (në tekstin e metejme: Institut) si trup unik nacional për standardizim në Republikën e Maqedonise me status të institucionit publik, kompetent për perгатитjen, adaptimin ose miratimin e standardeve nga të gjitha sferat e perfshira nga Komiteti Evropian për Standardizim (CEN), Organizata Nderkombetare për Standardizim (ISO), Komiteti Evropian për Standardizim Elektroteknik (CENELEC), Komisioni Nderkombetar Elektroteknik, (IEC) dhe Instituti Evropian i Telekomunikimit për Standardizim (ETSI).”

Neni 3

Neni 7 ndryshohet si vijon:

“Institut si trup unik nacional për standardizim i kryen vecanerisht punet dhe detyrat, si vijojne:

- 1) perгатитjen dhe miratimin e standardeve maqedonase dhe dokumenteve tjera të standardizimit;
 - 2) mbajtjen e regjistrit të standardeve maqedonase;
 - 3) perfaqesimin e interesave të standardizimit maqedonas në organizata nderkombetare, evropiane dhe rajonale, si dhe organizata për standardizim në vende tjera;
 - 4) grumbullimin e standardeve nderkombetare, evropiane dhe dokumenteve të standardizimit, si edhe standardeve dhe dokumenteve të standardizimit të trupave tjere nacionale për standardizim, themelimin dhe mirembajtjen e bazes së tyre të të dhenave;
 - 5) sigurimin e informatave për palet e interesuara nga baza e të dhenave;
 - 6) publikimin e buletinit në të cilin permbahen informata për fillimin dhe rrjedhen e procedurave për perгатитjen dhe miratimin e standardeve maqedonase dhe dokumenteve të standardizimit, si dhe informata për standardet nderkombetare, evropiane dhe standardet tjera dhe dokumentet e standardizimit;
 - 7) publikimin dhe shitjen e standardeve maqedonase dhe dokumenteve tjera të standardizimit, si dhe shitjen e standardeve nderkombetare, evropiane dhe standardeve tjera dhe dokumenteve të standardizimit;
 - 8) promovimin e zbatimit të standardeve maqedonase;
 - 9) pjesemarrjen në punen e trupave nderkombetare dhe evropiane për standardizim;
 - 10) shitjen e standardeve dhe dokumenteve të standardizimit në baze të marreveshjeve dhe anetaresimeve në organizata nderkombetare, evropiane për standardizim dhe trupa nacionale për standardizim nga vende tjera;
 - 11) kujdesin për realizimin e obligimeve nga sfera e standardizimit që dalin nga marreveshjet e ratifikuara nderkombetare, të cilat i ka lidhur Republika e Maqedonise;
 - 12) vendosjen dhe kryerjen e aktiviteteve për certifikim në sferen e prodhimeve, sherbimeve dhe sistemeve për menaxhim me pajtim me standardet relevante evropiane dhe nderkombetare dhe
 - 13) kryerjen e puneve dhe detyrave tjera lidhur me zbatimin e ketij ligji ose ligji tjetër.
- Gjate kryerjes së puneve dhe detyrave, Instituti ka të drejte që ta shfrytëzoje stemen e Republikës së Maqedonise në dokumentet e veta dhe në vulen e vet.
- Punet që i kryen Instituti nuk kane për qellim realizimin e fitimit.”

Neni 4

Në nenin 8 paragrafi 1 alineja 2 fjala “organet” zevendesohet me fjalën “trupat”.

Në alinene 4 fjala “standardizues” zevendesohet me fjalet: “të standardizimit”.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

“Trupi kontaktues informativ i kryen punet që dalin nga:

- Dekreti për proceduren për njoftim të Komisionit Evropian për miratimin e rregullave teknike, specifikimeve teknike dhe standardeve dhe

- Dekreti për procedurat për notifikacionin e standardeve, rregullave teknike dhe procedurave për vleresimin e perputhshmerise dhe masave sanitare dhe fitosanitare.”

Neni 5

Në nenin 10 alineja 1 ndryshohet si vijon:

“-seline dhe aktivitetet e Institutit,”.

Alineja 2 ndryshohet si vijon:

“- lartesine e mjeteve të siguruara nga Qeveria e Republikës së Maqedonise për themelimin dhe punen e Institutit.”.

Alineja 6 ndryshohet si vijon:

“- të drejtat ligjore dhe pergjegjesite e Institutit.”

Neni 6

Në nenin 11 paragrafi 2 fjalet: “ministri i Ekonomise” zevendesohen me fjalet: “Qeveria e Republikës së Maqedonise”.

Neni 7

Neni 14 ndryshohet si vijon:

“Organi që menaxhon me punen e Institutit eshte Keshilli.

Keshillin e perbejne nente anetare, si vijojne:

- tre perfaqesues nga themeluesi,
- tre perfaqesues të industrise, duke e perfshire së paku një perfaqesues nga sektori për ndermarrje të vogla dhe të mesme,
- një perfaqesues nga institucione të arsimit të larte profesional,
- një perfaqesues nga të punesuarit e Institutit dhe
- një perfaqesues nga dhomat ekonomike, organizatat e konsumatoreve, trupat konsultues dhe certifikues, trupat inspektues dhe të gjitha palet tjera të interesuara.

Anetaret e Keshillit i emerone dhe shkarkon Kuvendi i Institutit, për periudhe prej kater vitesh, me mundesi për rimerim.

Anetaresia në Keshill duhet të siguroje perfaqesim të barabarte të të gjitha paleve të interesuara.

Kryetarin dhe zevendes kryetarin i zgjedhin anetaret e Keshillit.”

Neni 8

Pas nenit 14 shtohen tre nene të reja 14-a, 14-b dhe 14-v, si vijojne:

“Neni 14-a

Kryetari, zevendes kryetari dhe anetaret e Keshillit mund të shkarkohen para kalimit të kohes për të cilen jane emeruar, në rastet si vijojne:

- me kerkese të tyre,
- nese ndodh ndonje nga shkaqet për të cilat sipas rregullave për marredhenie të punes u nderpritet marredhenia e punes me fuqi ligjore në organ, organizate ose institucion nga i cili jane propozuar,
- nese nuk punojne dhe veprojne sipas ligjit, Statutit dhe akteve të Institutit ose mungojne pa arsye në tri mbledhje të njepasnjeshme të Keshillit dhe
- nese me punen e tyre të pandergjegjshme dhe të parregullte i shkaktojne dëm të konsiderueshem Institutit, ose nese i shperfillin ose nuk i kryejne obligimet e veta dhe për kete shkak ndodhin ose mund të ndodhin shkelje më të renda në kryerjen e aktiviteteve të Institutit.

Neni 14-b

Procedura për zgjedhjen e kryetari të ri, zevendes kryetarit dhe për emerimin e anetareve të Keshillit, fillon më së voni tre muaj para kalimit të mandatit të percaktuar me nenin 14 paragrafi 3 të ketij ligji.

Nese deri në kalimin e mandatit të perberjes ekzistuese të Keshillit nga paragrafi 1 i ketij neni nuk fillohet me proceduren për emerimin e perberjes së re të Keshillit, perberja ekzistuese vazhdon t'i kryeje punet deri në emerimin e perberjes së re, e më së voni për periudhe prej gjashte muajsh.

Neni 14-v

Keshilli i kryen punet dhe detyrat si vijojne:

- e definon politiken për standardizim dhe certifikim të Institutit dhe kryen mbikeqyrje të punes së tij,
- miraton Statut dhe akte tjera të pergjithshme dhe e ndjek zbatimin tyre,
- e miraton Rregulloren e punes të Keshillit,
- e miraton programin vjetor për pune të Institutit,
- e miraton raportin gjysmenvjetor dhe vjetor për punen e Institutit,
- e mbikeqyr zbatimin e programit vjetor për pune dhe aktivitete tjera të planifikuara të Institutit,
- e miraton planin vjetor financiar në pajtim me themeluesin,
- e miraton raportin vjetor financiar,
- i formon dhe shpermdan trupat teknike,
- e miraton aktin për organizim të brendshem dhe sistematizim të vendeve të punes në Institut, me propozim të drejtorit,
- e propozon lartesine e taksave të anetaresise dhe menyren e pageses,
- e miraton aktin me të cilin percaktohen cmimet e standardeve, publikimeve dhe sherbimeve tjera,
- miraton akte dhe vendime tjera lidhur me punen e Institutit në pajtim me Statutin dhe aktet tjera të pergjithshme,
- e krijon politiken për bashkepunim bilateral, rajonal dhe nderkombetar,
- propozon mbledhje të Kuvendit në pajtim me Rregulloren e punes të Kuvendit,
- e zgjedh dhe shkarkon drejtorin e Institutit,
- i propozon vendime Kuvendit për miratim ose pranim në pajtim me Statutin dhe aktet tjera të pergjithshme të Institutit,
- së paku një here në vit i parashtron Raport për punen e vet themeluesit dhe
- kryen edhe pune tjera në pajtim me ligjin dhe Statutin e Institutit."

Neni 9

Neni 15 ndryshohet si vijon:
"Me Institutin udheheq drejtori.
Drejtorin e zgjedh dhe shkarkon Keshilli në pajtim me dispozitat e Statutit të Institutit.
Drejtor mund të zgjidhet personi që i ploteson kushtet si vijojne:
- ka mbaruar së paku arsimin e larte,
- ka së paku dhjetë vjet pervojë pune, prej të cilave pesë vjet pervojë pune në sferën e standardizimit dhe aktivitete të lidhura me të dhe së paku tri vjet në vend pune udheheqes,
- ka njohuri për procesin e certifikimit,
- ka njohuri për parimet e Sistemit për menaxhim me kualitet dhe
- e njeh në menyre aktive një nga gjuhët boterore.
Drejtori zgjidhet me shumice votash nga anetaret e Keshillit për periudhë prej kater vitesh dhe pas kalimit të mandatit mund të rrizgjidhet".
Qeveria e Republikës së Maqedonise jep pelqim për vendimin për zgjedhje dhe shkarkim të drejtorit."

Neni 10

Pas nenit 15 shtohen kater nene të reja 15-a, 15-b, 15-v dhe 15-g, si vijojne:

"Neni 15-a

Proceduren për zgjedhjen e drejtorit e zbaton Keshilli me shpalljen e konkursit publik.

Konkursi publik shpallet në së paku dy gazeta publike ditore të vendit.

Konkursi publik zgjat 15 dite nga dita e shpalljes.

Drejtori zgjidhet në afat prej 30 ditesh nga dita e shpalljes së konkursit publik.

Nese në konkursin publik nuk paraqitet askush ose nese Keshilli nuk zgjedh drejtor nga kandidatet e paraqitur në afatin nga paragrafi 4 i ketij neni, shpallet konkurs i ri publik në afat prej pesë ditesh nga kalimi i afatit nga paragrafi 4 i ketij neni.

Neni 15-b

Në rastet nga nenet 15-a paragrafi 5 dhe 15-v të ketij ligji, Keshilli mundet pa shpalljen e konkursit publik të emeroje ushtrues detyre-drejtor nga radhet e të të punesuarve në Institut.

Ushtruesi i detyres-drejtor mund ta ushtroje detyren deri në zgjedhjen e drejtorit, e më së voni gjashtë muaj nga dita e emerimit të tij.

Nese në afatin nga paragrafi 2 i ketij neni nuk zgjidhet drejtori, Keshilli do të emeroje ushtrues të ri detyre, por më së gjati për preiudhe prej gjashtë muajsh nga emerimi i tij.

Neni 15-v

Drejtori mund të shkarkohet para kalimit të kohes për të cilën është zgjedhur, në rastet si vijojne:

- me kerkese të tij,
- nese ndodh ndonje nga shkaqet për të cilat sipas rregullave për marrëdhënie të punes, i nderpritet marrëdhënia e punes me fuqi ligjore,
- nese nuk punon dhe nuk vepron sipas ligjit, Statutit dhe akteve tjera të Institutit ose pa arsye nuk i zbaton vendimet e Keshillit ose vepron në kundërshtim me to,
- nese me punen e vet të pandërgjegjshme dhe të parregullt i shkakton dëm të konsiderueshem Institutit, ose nese i shperfill ose nuk i kryen obligimet e veta dhe për këtë shkak ndodhin ose mund të ndodhin shkelje më të renda në kryerjen e aktiviteteve të Institutit dhe
- nese e pengon ose në menyre tjetër e pamundeson realizimin e të drejtave dhe obligimeve të shfrytëzuesve të sherbimeve të Institutit.

Keshilli para miratimit të vendimit për shkarkim detyrohet që ta njoftoje drejtorin për shkaqet e shkarkimit dhe t'i jape mundësi që të prononcohet për to.

Vendimi për shkarkimin e drejtorit zbatohet nga dita e dhenies së pelqimit nga Qeveria e Republikës së Maqedonise.

Kunder vendimit për shkarkim, drejtori mund të paraqese padi në gjykatën kompetente, në afat prej 15 ditesh nga dhenia e pelqimit për shkarkim të drejtorit nga Qeveria e Republikës së Maqedonise.

Neni 15-g

Drejtori i kryen punet si vijojne:

- e udheheq dhe organizon punen e Institutit,
- miraton vendime në kuader të kompetences së tij,
- e perfaqeson dhe prezanton Institutin para personave të trete,
- eshte pergjegjes për ligjshmerine e punes së Institutit,
- i zbaton vendimet e Keshillit,
- e propozon organizimin dhe sistematizimin e Institutit,
- vendos për sistemin e punetoreve në detyra të caktuara të punes,
- vendos në shkallë të parë për realizimin e të drejtave dhe obligimeve të të punesuarve në lidhje me marrëdhëniet e punes,
- siguron pune transparente dhe objektive të Institutit,
- eshte pergjegjes për punen financiare të Institutit,
- perpiln plan vjetor financiar dhe raport vjetor financiar,
- merr pjese në punen e Keshillit, pa të drejte vendimmarrjeje,
- miraton akte tjera të pergjithshme në lidhje me punen e Institutit dhe
- kryen pune dhe detyra tjera të percaktuara me ligj, Statutin dhe aktet tjera të Institutit."

Neni 11

Në nenin 16 pas fjaleve: "Keshill për" shtohen fjalet: "kontroll të".

Neni 12

Neni 17 ndryshohet si vijon:

"Keshilli i Institutit, me propozim të drejtorit formon trupa teknike për kryerjen e aktiviteteve për standardizim me perfaqesim të barabarte të të gjitha paleve të interesuara."

Neni 13

Në nenin 19 alinete 2, 3, 4 dhe 5 ndryshohen si vijojne:

- kompensimet nga taksa e anetaresise,
- shitja e standardeve maqedonase dhe dokumenteve të standardizimit,
- shitja e standardeve nderkombetare dhe dokumenteve tjera që kanë të bëjnë me standardizimin, publikimet etj.,
- sherbime për certifikim, trajnime, seminare etj., të siguruar nga Instituti dhe".

Neni 14

Në Kapitullin VI para fjales "MAQEDONASE" shtohet fjala "NACIONALE".

Neni 15

Në neni 22 paragrafi 1 para fjales "maqedonase" shtohet fjala "nacionale".

Paragrafet 2 dhe 3 ndryshohen si vijojne:

"Standardet maqedonase mund të pergatiten në baze të tekstist original (burimor, dokument maqedonas nacional) ose me marrjen e standardit nacional nderkombetar, evropian ose standardit nacional tjetër të huaj ose dokumentit tjetër të standardizimit.

Miratimi i ndonje standardi nacional nderkombetar, evropian ose standardi nacional tjetër të huaj si standard maqedonas mund të behet me perkthim në gjuhen maqedonase në teresi ose vetem të faqes së titullit, ose me miratimin e standardit në teresi në gjuhen e huaj."

Neni 16

Në neni 23 paragrafi 1 para fjales "maqedonas" shtohet fjala "nacional".

Neni 17

Në Kapitullin VII para fjales "MAQEDONASE" shtohet fjala "NACIONALE".

Neni 18

Neni 24 ndryshohet si vijon:

"Aplikimi i standardevе nationale maqedonase eshte vullnetar.

Perputhshmeria e prodhimit, procedures ose sherbimit me standardet nationale maqedonase mund të vertetohet me deklarate për perputhshmeri, certifikate për perputhshmeri ose me shenje për perputhshmeri."

Neni 19

Kuvendi i Institutit do t'i emeroje anetaret e Keshillit në afat prej tre muajsh nga hyrja në fuqi e ketij ligji.

Deri në emerimin e anetareve të Keshillit, Keshilli ekzistues do t'i kryeje punet në kompetence të tij.

Neni 20

Instituti do ta harmonizojе Statutin me dispozitat e ketij ligji në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji.

Neni 21

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2209.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 јуни 2012 година.

Бр. 07- 2991/1
27 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

Во Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008 и 35/11), по членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:

„Член 9-а

(1) Задолжителните резерви на нафтени деривати може да се користат и во кризни состојби, како и во други случаи кога постои итна потреба од нафтени деривати од страна на државни органи, јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица и институции основани од државата што вршат дејност од јавен интерес и општините, за извршување на нивните активности утврдени со закон.

(2) Користењето на задолжителните резерви во кризни состојби се врши со издавање на краткорочни позајмици од одделни видови на нафтени деривати на државните органи и институции задолжени за справување со кризни состојби.

(3) Краткорочните позајмици од ставот (2) на овој член може да бидат во количини кои, во текот на календарската година, нема да надминуваат 50% од вкупно складираните количини на задолжителни резерви за секој нафтен дериват одделно.

(4) Користењето на задолжителните резерви во други случаи кога постои итна потреба од нафтени деривати за вршење на работи од нивна надлежност утврдени со закон, се врши со издавање на краткорочни позајмици или со отстапување без надоместок на одделни видови на нафтени деривати од задолжителните резерви на државни органи, јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица и институции основани од државата што вршат дејност од јавен интерес, како и општините.

(5) Издадените нафтени деривати од ставот (4) на овој член може да бидат во количини кои, во текот на календарската година, нема да надминуваат 25% од вкупно складираните количини на задолжителни резерви за секој нафтен дериват одделно.

(6) За корисниците, трошоците за испорака, видот, количините и намената на нафтените деривати кои се позајмуваат или се отстапуваат без надоместок, како и за рокот за враќање на позајмените количини во случаите од ставовите (2) и (4) на овој член, одлучува Владата на Република Македонија.“

Член 2

Одредбите од членот 1 од овој закон ќе се применуваат до денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЛИГЈ

ПËР PLOTESIMIN E LIGJIT PËR REZERVA TË DETYRUESHME TË NAFTES DHE DERIVATEVE TË NAFTES

Neni 1

Në Ligjin për rezerva të detyrueshme të naftes dhe derivateve të naftes ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 84/2008 dhe 35/11), pas nenit 9 shtohet nen i ri 9-a, si vijon:

"Neni 9-a

(1) Резерват е дetyруешме të derivative të naftes mund të shfrytezohen edhe në gjendje krize, si dhe në raste tjera kur ekziston nevojë urgjente për derivative të naftes nga organe shtetore, ndermarrje publike, institucione publike dhe persona dhe institucione tjera juridike të themeluara nga shteti që kryejne veprimtari me interes publik dhe komunat, për kryerjen e aktivitetëve të tyre të percaktuara me ligj.

(2) Shfrytezimi i rezervave të detyrueshme në gjendje krize kryhet me leshim të huave afatshkurta të llojeve të vecanta të derivative të naftes, organeve dhe institucioneve shtetore të ngarkuara për ballafaqim me gjendje krize.

(3) Huat afatshkurta nga paragrafi (2) i ketij neni, mund të jene në sasi që gjate vitit kalendarik nuk do të tejkalojne 50% nga sasite e pergjithshme të depozituara të rezervave të detyrueshme për çdo derivat të naftes veç e veç.

(4) Shfrytezimi i rezervave të detyrueshme në rastet tjera kur ekziston nevojë urgjente për derivative të naftes për kryerje të puneve nga kompetenca e tyre të percaktuara me ligj, kryhet me leshim të huave afatshkurta apo me leshim pa kompensim të llojeve të vecanta të derivative të naftes nga rezervat e detyrueshme, organeve shtetore, ndermarrjeve publike, institucioneve publike dhe personave dhe institucioneve tjera juridike të themeluara nga shteti që kryejne veprimtari me interes publik si dhe komunave.

(5) Derivatet e leshuara të naftes nga paragrafi (4) i ketij neni, mund të jene në sasi që gjate vitit kalendarik nuk do të tejkalojne 25% nga sasite e pergjithshme të depozituara të rezervave të detyrueshme për çdo derivat të naftes veç e veç.

(6) Пër shfrytezuesit, shpenzimet për dergim, llojin, sasite dhe dedikimin e derivative të naftes që huazohen apo leshohen pa kompensim, si dhe për аfatin për kthimin e sasive të huazuara në rastet nga paragrafet (2) dhe (4) të ketij neni, vendos Qeveria e Republikës së Maqedonise."

Neni 2

Dispozitat e nenit 1 të ketij ligji do të zbatohen deri në дитен e aderimit të Republikës së Maqedonise në Bashkimin Evropian.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në дитен e tete nga дита e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2210.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за административните такси,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 јуни 2012 година.

Бр. 07- 3000/1
27 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за административните такси („Службен весник на Република Македонија” број 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, 70/2006, 92/2007, 88/2008, 130/2008, 6/10, 145/10 и 17/11), во членот 37 во Тарифата на административните такси точка 5. Градежни такси Тарифниот број 85 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на решение со кое се одобрува архитектонско- урбанистички проект 1.500.“

Тарифниот број 86 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на одобрение за подготвителни работи:

- на градби од прва категорија	2.500
- на градби од втора категорија	1.500.“

Тарифниот број 87 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на одобрение за градење за доградба, надградба и реконструкција на постоен објект:

- градби од прва категорија	2.500
- градби од втора категорија	1.000.“

Тарифниот број 88 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на одобрение за градење:

- на градби од прва категорија	3.500
- на градби од втора категорија	1.500.“

Тарифниот број 89 се менува и гласи:

“1. За поднесено барање за издавање на решение за адаптација и пренамена на постоен објект:

- градби од прва категорија	1.500
- градби од втора категорија	800

2. За поднесено барање за издавање на решение за изведувaње на градби, односно поставување на опрема за градби за кои не е потребно издавање на одобрение за градење 800.“

Тарифниот број 90 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на одобрение за употреба:

- на градби од прва категорија	4.000.“
--------------------------------	---------

Тарифниот број 91 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на решение за промена на инвеститор:

- градби од прва категорија	2.500
- градби од втора категорија	1.000.“

Тарифниот број 92 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на решение со кое врши измена на градбата во текот на градење:

- на градби од прва категорија	2.500
- на градби од втора категорија	1.000.“

Во Тарифниот број 93 бројот “1.500“ се заменува со бројот “1.000“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TAKSA
ADMINISTRATIVE

Neni 1

Në Ligjin për taksa administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, 70/2006, 92/2007, 88/2008, 130/2008, 6/10, 145/10 dhe 17/11), në nenin 37 në Tarifen e taksave administrative, pika 5. Taksa ndertimore, Numri tarifor 85 ndryshohet si vijon:

"Për kërkesen e parashtruar për leshimin e aktvendimit me të cilin miratohet projekt urbanistik arkitektonik ж 1.500."

Numri tarifor 86 ndryshohet si vijon:

"Për kërkesen e parashtruar për dhenien e lejes për pune pergitore:

- për ndertime të kategorise së pare 2.500
- për ndertime të kategorise së dyte 1.500."

Numri tarifor 87 ndryshohet si vijon:

"Për kërkesen e parashtruar për dhenien e lejes për ndertim të ndertimit plotësues, mbindertimit dhe rikonstruktimit të objektit ekzistues:

- ndertime të kategorise së pare 2.500
- ndertime të kategorise së dyte 1.000."

Numri tarifor 88 ndryshohet si vijon:

"Për kërkesen e parashtruar për dhenien e lejes për ndertim:

- për ndertime të kategorise së pare 3.500
- për ndertime të kategorise së dyte 1.500."

Numri tarifor 89 ndryshohet si vijon:

"1. Për kërkesen e parashtruar për leshimin e aktvendimit për adaptim dhe ridedikim të objektit ekzistues:

- ndertime të kategorise së pare 1.500
- ndertime të kategorise së dyte 800

2. Për kërkesen e parashtruar për leshimin e aktvendimit për kryerjen e ndertimeve, perkatesisht vendosjen e pajisjes për ndertime për të cilat nuk nevojitet dhenia e lejes për ndertim 800."

Numri tarifor 90 ndryshohet si vijon:

"Për kërkesen e parashtruar për dhenien e lejes për perdorim:

- për ndertime të kategorise së pare 4.000."

Numri tarifor 91 ndryshohet si vijon:

"Për kërkesen e parashtruar për leshimin e aktvendimit për nderrimin e investuesit:

- ndertime të kategorise së pare 2.500
- ndertime të kategorise së dyte 1.000."

Numri tarifor 92 ndryshohet si vijon:

"Për kërkesen e parashtruar për leshimin e aktvendimit me të cilin kryhet ndryshimi i ndertimit gjate ndertimit:

- për ndertime të kategorise së pare 2.500
- për ndertime të kategorise së dyte 1.000."

Në Numrin tarifor 93 numri "1.500" zevendesohet me numrin "1.000".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2211.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за даноците на имот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 јуни 2012 година.

Бр. 07- 3001/1
27 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ
НА ИМОТ

Член 1

Во Законот за даноците на имот ("Службен весник на Република Македонија" број 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11 и 53/11), во членот 5 ставот (2) се менува и гласи:

"Утврдувањето на пазарната вредност на недвижен имот ја врши лице проценувач кое е вработено во единицата на локалната самоуправа, а по барање на единицата на локалната самоуправа може да ја врши и лице кое е овластен проценувач."

Во ставот (5) зборовите: "од комисијата" се бришат.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TATIME MBI
PRONE

Neni 1

Në Ligjin për tatime mbi prone ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11 dhe 53/11), në nenin 5 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Percaktimin e vleres tregtare të prones së patundshme e kryen personi vlerësues që është i punësuar në njesinë e vetadministrimit lokal, e më kerkese të njesisë së vetadministrimit lokal, mund ta kryeje edhe personi që është vlerësues i autorizuar."

Në paragrafin (5) fjalet: "nga komisioni" shlyhen.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të zbatohet nga 1 janari 2013.

2212.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за даночна постапка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 јуни 2012 година.

Бр. 07- 3002/1
27 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА****Член 1**

Во Законот за даночна постапка ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 154/10, 171/10, 53/11 и 39/12), во членот 53 по ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи:

"(12) По исклучок од ставот (10) на овој член даночните обврзници регистрирани за цели на данокот на додадена вредност, задолжително доставуваат даночни пријави на данокот на додадена вредност и даночни биланси пропишани со Законот за данок на добивка, по пат на пренос на податоци во електронска форма, а постапката на пренос ќе се врши согласно со одредбите од прописот од ставот (11) на овој член."

Член 2

Во членот 92 став (2) по зборот "контролата" се додаваат зборовите: "или во случаите кога е потребно да се обезбеди информација за потребите на странски даночен орган согласно со меѓународен договор".

Член 3

Во членот 178-а став (1) по зборот "плаќања" се става запирка и се додаваат зборовите: "Законот за придонесите од задолжително социјално осигурување".

Член 4

Одредбите од членот 1 од овој закон кои се однесуваат на даночните обврзници регистрирани за цели на данокот на додадена вредност на кои даночен период им е календарски месец, ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2013 година, а за даночните обврзници регистрирани за цели на данокот на додадена вредност на кои даночен период им е календарско тримесечје, ќе започнат да се применуваат од 1 јули 2013 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURE
TATIMORE****Neni 1**

Në Ligjin për procedure tatimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 154/10, 171/10, 53/11 dhe 39/12), në nenin 53 pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri (12), si vijon:

"(12) Me përjashtim nga paragrafi (10) i këtij neni, detyresit tatimore të regjistruar për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar, detyrimisht dorezojnë fletëparaqitje tatimore të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe bilance tatimore të përcaktuara me Ligjin për tatim mbi fitim, nepermjet bartjes së të dhenave në formë elektronike, e procedura e bartjes do të kryhet në pajtim me dispozitat e rregullës nga paragrafi (11) i këtij neni."

Neni 2

Në nenin 92 paragrafi (2) pas fjaleve "kontrolli" shtohen fjalet: "ose në raste kur nevojitet të sigurohet informate për nevojat e organit të huaj tatimor në pajtim me marrëveshje ndërkombetare".

Neni 3

Në nenin 178-a paragrafi (1) pas fjaleve: "pagesa me para në dore" vihet presje dhe shtohen fjalet: "Ligjin për kontribute nga sigurimi i detyrueshem social".

Neni 4

Dispozitat nga neni 1 i këtij ligji që kanë të bëjnë me detyresit tatimore të regjistruar për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar për të cilët periudhe tatimore është muaji kalendarik, do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2013, ndërsa për detyresit tatimore të regjistruar për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar për të cilët periudhe tatimore është tremujori kalendarik, do të fillojnë të zbatohen nga 1 korriku 2013.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2213.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АДВОКАТСКИ МАРКИЧКИ**

Се прогласува Законот за адвокатски маркички, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 јуни 2012 година.

Бр. 07- 3003/1
27 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА АДВОКАТСКИ МАРКИЧКИ****Член 1**

Со овој закон се уредува воведување и користење на адвокатски маркички од страна на адвокатите поединци.

Член 2

Адвокатската маркичка е инструмент за аконтативно плаќање на персоналниот данок на доход за оние приходи кои адвокатите поединци ги остваруваат во готово во случаите кога наградата за дадената правна помош гласи на минималните износи утврдени со Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите (во натамошниот текст: тарифата).

При плаќање на наградата над минималните износи утврдени со тарифата, зголемување на наградата, како и при плаќање на трошоците согласно со тарифата, адвокатите се должни да состават писмен договор со корисникот на правната помош врз основа на кој плаќањето е задолжително да се врши преку носител на платен промет.

Член 3

Адвокатската маркичка се употребува исклучиво од адвокатите запишани во Именикот на адвокатите што се води во Адвокатската комора на Република Македонија за преземените дејства од членот 2 став 1 од овој закон.

Член 4

Адвокатската маркичка на минималните износи за преземените дејства утврдени со тарифата.

Адвокатската маркичка не може да гласи на помал износ од износот кој за односното дејствие е определен со тарифата.

Член 5

Адвокатските маркички ги печати и издава Управата за јавни приходи.

Член 6

Адвокатските маркички се издаваат на адвокатот лично.

Управата за јавни приходи води евиденција за издадените адвокатски маркички.

За печатење, издавање, транспортирање и чување на адвокатските маркички се плаќа надоместок кој е на товар на адвокатот.

Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член се утврдува според реалните трошоци направени за печатење, издавање, транспортирање и чување на адвокатските маркички.

Формата и содржината, вредноста, начинот на издавање, подигање, повлекување од употреба и висината на надоместокот за адвокатските маркички, ги пропишува министерот за финансии.

Член 7

Адвокатот е должен адвокатската маркичка да ја приложи кон секоја исправа или поднесок за кој согласно со тарифата е предвидена награда која гласи на износите од членот 2 став 1 од овој закон.

Адвокатот е должен писмениот договор од членот 2 став 2 од овој закон да го приложи како прилог кон секоја исправа или поднесок на кој не е ставена адвокатска маркичка, доколку плаќањето на наградата е над минималните износи предвидени со тарифата, односно каде што плаќањето се врши преку носител на платен промет.

Исправата или поднесокот кој е составен од адвокат кој не содржи адвокатска маркичка, содржи адвокатска маркичка во помал износ од оној што е определен со тарифата или не содржи писмен договор во прилог согласно со ставот 2 на овој член, се сметаат за неуредни и ќе бидат отфрлени од страна на примателот.

Член 8

Исправата или поднесокот за кој согласно со овој закон е утврдена употреба на адвокатска маркичка, се поништува со ставање на печат, прецртување или со личен потпис на примателот.

Начинот на поништување на адвокатската маркичка поблиску го пропишува министерот за правда во согласност со министерот за финансии.

Член 9

Адвокатот е должен да води евиденција за употребените адвокатски маркички.

Формата и содржината на евиденцијата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се доставува до Управата за јавни приходи најдоцна до 31 јануари во текот на годината за претходната календарска година.

Употребените адвокатски маркички се сметаат за аконтација на персоналниот данок на доход за календарската година во која се употребени.

Неупотребените адвокатски маркички адвокатот може да ги искористи во наредните даночни периоди.

Член 10

Во случај на престанок на вршење на дејноста адвокатот е должен, најдоцна во рок од 15 дена од денот на престанокот на вршењето на дејноста, сите неупотребени адвокатски маркички да ги врати на Управата за јавни приходи за што се составува записник.

Во прилог на записникот од ставот 1 на овој член се доставува и евиденцијата за употребените адвокатски маркички.

Член 11

Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на адвокатот поединец за сторен прекршок, ако постапи спротивно на членот 2 став 2 од овој закон.

За прекршоците од ставот 1 на овој член на адвокатот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од 15 дена.

Член 12

Глоба во износ од 2.500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на адвокатот поединец за сторен прекршок, ако:

1) не приложи адвокатска маркичка на исправа или поднесок за кој согласно со овој закон е пропишана употреба на адвокатска маркичка (член 7 став 1);

2) не приложи писмен договор во прилог (член 7 став 2);

3) не води евиденција за употребени адвокатски маркички (член 9 ставови 1 и 2) и

4) не ги врати сите неупотребени адвокатски маркички во утврдениот рок (член 10 став 1).

За прекршоците од ставот 1 на овој член на адвокатот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од десет дена.

Член 13

За прекршоците од членовите 11 и 12 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Управата за јавни приходи во согласност со одредбите од Законот за даночна постапка.

Член 14

Со денот на започнување на примената на овој закон, за адвокатите поединци запишани во Именикот на адвокатите што се води во Адвокатската комора на Република Македонија престанува обврската од членот 2 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, за воведување и користење на одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања и задолжително издавање на фискална сметка за дадената правна помош.

Член 15

Поблиските прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2013 година.

L I G J PËR PULLA TË AVOKATIT

Neni 1

Me kete ligj rregullohet vendosja dhe shfrytezimi i pullave të avokatit nga avokate individe.

Neni 2

Pulla e avokatit eshte instrument për pagese me akontacion të tatimit personal mbi të ardhurat për ato të hyra që avokatet individe i realizojne me para në dore në raste kur shperblimi për ndihmen e dhene juridike eshte në shuma minimale të percaktuara me Tarifen për shperblim dhe kompensim të shpenzimeve për punen e avokateve (në tekstin e metejshem: tarifa).

Gjate pageses së shperblimit mbi shumat minimale të percaktuara me tarife, rritjes së shperblimit, si dhe gjate pageses së shpenzimeve në pajtim me tarifen, avokatet detyrohen që të perpilojne marreveshje me shkrim me shfrytezuesin e ndihmes juridike në baze të së ciles pagesa detyrimisht kryhet permes bartesit të qarkullimit pagesor.

Neni 3

Pulla e avokatit perdoret ekskluzivisht nga avokatet e regjistruar në Listen e emrave të avokateve që mbahet në Oden e Avokateve të Republikës së Maqedonise për veprimet e ndermarra nga neni 2 paragrafi 1 i ketij ligji.

Neni 4

Pulla e avokatit eshte në shumat minimale për veprimet e ndermarra të percaktuara me tarife.

Pulla e avokatit nuk mund të jete në shume më të vogel se shuma që për veprimin perketes percaktohet me tarife.

Neni 5

Pullat e avokatit i shtyp dhe leshon Drejtoria e të Hyrave Publike.

Neni 6

Pullat e avokatit i leshohen avokatit personalisht.

Drejtoria e të Hyrave Publike mban evidence për pullat e leshuara të avokatit.

Për shtypje, leshim, transportim dhe ruajtje të pullave të avokatit paguhet kompensim i cili eshte në ngarkim të avokatit.

Lartesia e kompensimit nga paragrafi 3 i ketij neni, percaktohet sipas shpenzimeve reale të bera për shtypje, leshim, transportim dhe ruajtje të pullave të avokatit.

Formen dhe permbajtjen, vleren, menyren e leshimit, marrjen, terheqjen nga perdorimi dhe lartesine e kompensimit për pullat e avokatit, i percakton ministri i Financave.

Neni 7

Avokati detyrohet që pullen e avokatit t'ia bashkengjite secilit dokument apo shkrese për të cilen në pajtim me tarifen parashihet shperblim që eshte në shumat nga neni 2 paragrafi 1 i ketij ligji.

Avokati detyrohet që marreveshjen me shkrim nga neni 2 paragrafi 2 i ketij ligji t'ia bashkengjite si shtojce secilit dokument apo parashtrese në të cilen nuk eshte vendosur pulla e avokatit, nese pagesa e shperblimit eshte mbi shumat minimale të parapara me tarife, perkatesisht ku pagesa behet permes bartesit të qarkullimit pagesor.

Dokumenti apo shkresa që hartohet nga avokati, që nuk permban pulle të avokatit, permban pulle të avokatit në shume më të vogel se ajo që percaktohet me tarife apo nuk permban marreveshje me shkrim në shtojce në pajtim me paragrafin 2 të ketij neni, konsiderohen si të parregullta dhe do të refuzohen nga pranuesi.

Neni 8

Dokumenti apo shkresa për të cilen në pajtim me kete ligj percaktohet perdorimi i pulles së avokatit, anulohet me venie të vules, shlyerje apo me nenshkrim personal të pranuesit.

Menyren e anulimit të pulles së avokatit më afersisht e percakton ministri i Drejtesise në koordinim me ministrin e Financave.

Neni 9

Avokati detyrohet që të mbaje evidence për pullat e perdorura të avokatit.

Formen dhe permbajtjen e evidences nga paragrafi 1 i ketij neni, i percakton ministri i Financave.

Evidenca nga paragrafi 1 i ketij neni dorezohet në Drejtorine e të Hyrave Publike më së voni deri më 31 janar gjate vitit për vitin kalendarik paraprak.

Pullat e perdorura të avokatit konsiderohen si akontacion i tatimit personal mbi të ardhurat për vitin kalendarik në të cilin jane perdorur.

Pullat e paperdorura të avokatit, avokati mund t'i shfrytezoje në periudhat e ardhshme tatimore.

Neni 10

Në rast të nderprerjes së kryerjes së veprimtarise, avokati detyrohet që më së voni në afat prej 15 ditesh nga dita e nderprerjes së kryerjes së veprimtarise, të gjitha pullat e paperdorura të avokatit t'ia ktheje Drejtorise së të Hyrave Publike, për cfare perpilolet procesverbal.

Në shtojce të procesverbalit nga paragrafi 1 i ketij neni, dorezohet edhe evidencia për pullat e perdorura të avokatit.

Neni 11

Gjobe në shume prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare për kundervajtjen e kryer do t'i shqiptohet avokatit individ, nese vepron në kundershtrim me nenin 2 paragrafi 2 të ketij ligji.

Për kundervajtjet nga paragrafi 1 i ketij neni, avokatit do t'i shqiptohet edhe sanksion kundervajtes ndalim për kryerje të veprimtarise në kohezgjatje prej 15 ditesh.

Neni 12

Gjobe në shume prej 2 500 deri në 4 000 euro në kundervlere me denare për kundervajtje të kryer do t'i shqiptohet avokatit individ, nese:

1) nuk i bashkengjit pulle të avokatit dokumentit apo shkreses për të cilen në pajtim me kete ligj percaktohet perdorimi i pulles së avokatit (neni 7 paragrafi 1);

2) nuk bashkengjit marreveshje me shkrim në shtojce (neni 7 paragrafi 2);

3) nuk mban evidence për pullat e perdorura të avokatit (neni 9 paragrafet 1 dhe 2) dhe

4) nuk i kthen të gjitha pullat e paperdorura të avokatit në afatin e percaktuar (neni 10 paragrafi 1).

Për kundervajtjet nga paragrafi 1 i ketij neni, avokatit do t'i shqiptohet edhe sanksion kundervajtes ndalim për kryerje të veprimtarise në kohezgjatje prej dhjete ditesh.

Neni 13

Për kundervajtjet nga nenet 11 dhe 12 të ketij ligji, procedure kundervajtese udheheq dhe sanksione kundervajtese shqipton Drejtoria e të Hyrave Publike në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedure tatimore.

Neni 14

Me ditën e fillimit të zbatimit të ketij ligji, për avokatet individe të regjistruar në Listen e emrave të avokateve që mbahet në Oden e Avokateve të Republikës së Maqedonise, nderpritet obligimi nga neni 2 i Ligjit për regjistrim të pagesave me para në dore, për vendosje dhe shfrytezim të sistemit të miratuar fiskal të pajisjes për regjistrimin e pagesave me para në dore dhe leshim të detyrueshem të llogarise fiskale për ndihmen e dhene juridike.

Neni 15

Rregullat më të aferta të percaktuara me kete ligj do të miratohen në afat prej 90 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji.

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise", e do të filloje të zbatohet nga 1 janari 2013.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**2214.**

Врз основа на член 167 став (4) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ОДНОСНО ПОНУДУВАЧИТЕ ЗА ОДЛУКИТЕ ВО ВРСКА СО ИЗВРШЕНАТА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА, ДОДЕЛУВАЊЕТО НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА, СКЛУЧУВАЊЕТО НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА ИЛИ ПОНИШТУВАЊЕТО НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој правилник се пропшува формата и содржината на известувањето на кандидатите, односно понудувачите за одлуките во врска со извршената претквалификација, доделувањето на договорот за јавна набавка, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за доделување на договорот.

Член 2

Формата и содржината на известувањето на кандидатите за одлуките во врска со извршената претквалификација е дадено во Прилог 1 и е составен дел од овој правилник.

Член 3

Формата и содржината на известувањето на понудувачите за одлуките во врска со доделувањето на договорот за јавна набавка е дадено во Прилог 2 и е составен дел од овој правилник.

Член 4

Формата и содржината на известувањето на понудувачите за одлуките во врска со склучувањето на рамковната спогодба е дадено во Прилог 3 и е составен дел од овој правилник.

Член 5

Формата и содржината на известувањето на кандидатите и понудувачите за одлуките во врска со поништувањето на постапката за доделување на договорот е дадено во Прилог 4 и е составен дел од овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-25062/1

2 јули 2012 година

Скопје

Министер за финансии,

м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

ПРИЛОГ 1

ДО:

(назив и седиште на кандидатот)

Предмет: Известување за извршена претквалификација

_____ (назив на
договорниот орган) спроведе
_____ (ограничена постапка/
конкурентен дијалог/ постапка со преговарање со претходно објавување на
оглас) бр. _____ за доделување на договор за јавна набавка на
_____ (стоки/ услуги/ работи) - _____
(предмет на договорот).

Комисијата за јавни набавки, ве известува дека ја отфрли вашата пријава за учество, бидејќи истата е поднесена по крајниот рок за поднесување на пријавите.*

Комисијата за јавни набавки при проверка на комплетноста и валидноста на вашата документацијата за утврдување на способност, утврди дека е потребно истата да ја (дополните / појасните*). Со оглед дека во рокот кој ви беше определен не го доставивте бараното (дополнување / појаснување*), ве известува дека вашата пријава за учество нема да биде евалуирана.

Имено, _____

_____ (да се наведе поконкретно
како [дополнување / појаснување*] е побарано а не е доставено).*

Комисијата за јавни набавки при евалуација на вашата пријава за учество, утврди дека не (е задоволен бараниот услов од дел _____, точка _____ од тендерската документација / е/се исполнет/и критериумот/ите за утврдување на способност*) и Ве известува дека не се наоѓате на листата на квалификувани кандидати до кои ќе се достави писмена покана за (поднесување на понуди / учество во фазата на дијалог / доставување на првична понуда*).

Имено, _____

__ (да се даде детално образложение кој од критериумите за утврдување на способност не е исполнет [личната состојба/ способност за вршење професионална дејност/ економска и финансиска состојба/ техничка или професионална способност/ стандарди за системи за квалитет/ стандарди за управување со животната средина], односно кој од поставените услови или барања во тендерската документација не е/се исполнет/и, заради што кандидатот не се наоѓа на листата на квалификувани).*

Комисијата за јавни набавки по спроведената евалуација на пријавите за учество, оцени дека ги исполнувате сите предвидени критериуми за способност и ве известува дека ќе ви се достави писмена покана за (поднесување на понуда / учество во фазата на дијалог / доставување на првична понуда*).

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел штета од евентуално прекршување на одредбите од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр. 139/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата или пропуштањата за превземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка (член 207 став (1) од законот). Правото на жалба можете да го остварите согласно член 216 од законот.

Со почит,

Претседател на комисијата
за јавни набавки
(име и презиме и потпис)

ПРИЛОГ: Одлука за избрани кандидати бр. _____ од _____ година.

* Она што не е применливо во известувањето до конкретниот кандидат, а е обележано со знакот ѕвездичка треба да се избрише.

ПРИЛОГ 2

ДО:

(назив и седиште на понудувачот)

Предмет: Известување за доделување на договор за јавна набавка

_____ (назив на
договорниот орган) _____ спроведе
_____ (да се наведе видот на
постапката) бр. _____ за доделување на договор за јавна набавка на
_____ (стоки/ услуги/ работи) -
_____ (предмет на договорот).

Комисијата за јавни набавки, ве известува дека ја отфрли вашата понуда, бидејќи истата е поднесена по крајниот рок за поднесување на понудите.*

Комисијата за јавни набавки при проверка на комплетноста и валидноста на вашата документацијата за утврдување на способност, односно при евалуација на вашата понуда, утврди дека е потребно истата да ја (дополните / појасните*). Со оглед дека во рокот кој ви беше определен не го доставивте бараното (дополнување / појаснување*), ве известува дека вашата понуда е исклучена од натамошната евалуација.

Имено, _____
_____ (да се наведе поконкретно
како [дополнување / појаснување*] е побарано а не е доставено).*

Комисијата за јавни набавки при евалуација на вашата понуда, утврди дека не (е задоволен бараниот услов од дел _____, точка _____ од тендерската документација, е/се исполнет/и критериумот/ите за утврдување на способност* и Ве известува дека вашата понуда ја исклучи од натамошната евалуација).

Имено, _____

_____ (да се даде детално образложение кој од критериумите за утврдување на способност не е исполнет [личната состојба/ способност за вршење професионална дејност/ економска и финансиска состојба/ техничка или професионална способност/ стандарди за системи за квалитет/ стандарди за

*управување со животната средина], односно кој од поставените услови или барања во тендерската документација не е/се исполнет/и) .**

Комисијата за јавни набавки при евалуација на вашата техничка понуда, утврди дека истата не ги задоволува барањата наведени во техничката спецификација. Имено, _____

_____ (да се даде детално образложение во кој дел техничката понуда на понудувачот не ги задоволува барањата наведени во техничката спецификација).*

Комисијата за јавни набавки при евалуација на вашата финансиска понуда, утврди дека истата не ги задоволува условите наведени во тендерската документација. Имено, _____

_____ (да се даде детално образложение во кој дел финансиската понуда на понудувачот не ги задоволува условите наведени во тендерската документација).*

Комисијата за јавни набавки евалуацијата на прифатливите понуди ја изврши врз основа на критериумот за доделување на договорот, утврден во огласот и во тендерската документација. *

Комисијата за јавни набавки при евалуацијата на прифатливите понуди утврди дека вашата понуда содржи невообичаено ниска цена, поради што побара од вас детали и докази за оправдување на цената на понудата. Имајќи предвид, дека (во определениот рок не е доставено бараното оправдување / доставеното оправдување и докази не се доволни за оправдување на цената на понудата*), ве известува дека вашата понуда е одбиена и не е евалуирана.

Имено, _____

_____ (да се даде детално
образложение зошто даденото оправдување и докази се неприфатливи за
договорниот орган). *

Комисијата по извршената евалуација пристапи кон рангирање на понудите и
изготвување на предлог за избор на најповолна понуда, при што на одговорното
лице му предложи да донесе одлука со која вашата понуда ќе биде избрана за
најповолна. *

Комисијата по извршената евалуација и рангирање на понудите, ве известува
дека вашата понуда е рангирана на _____ место со освоени _____ бода.

Имено, _____

_____ (да се даде детално
образложение за начинот на евалуација и за освоени бодови во зависност од
критериум за доделување на договорот кој се користел - најниската цена /
економски најповолна понуда). *

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Секој економски оператор кој има правен
интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел штета од
евентуално прекршување на одредбите од Законот за јавните набавки (Службен
весник на Република Македонија бр. 139/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) може да
бара правна заштита против одлуките, дејствијата или пропуштањата за
превземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за
доделување на договор за јавна набавка (член 207 став (1) од законот). Правото
на жалба можете да го остварите во согласност со член 216 од законот.

Со почит,

Претседател на комисијата
за јавни набавки
(име и презиме и потпис)

ПРИЛОГ: Одлука за избор на најповолна понуда бр. _____ од
_____ година.

* Она што не е применливо во известувањето до конкретниот понудувач, а е
обележано со знакот ѕвездичка треба да се избрише.

ПРИЛОГ 3

ДО:

(назив и седиште на понудувачот)

Предмет: Известување за склучена рамковна спогодба

_____ (назив на
договорниот орган) спроведе
_____ (да се наведе видот на
постапката) бр. _____ за доделување на договор за јавна набавка на
_____ (стоки/ услуги/ работи) -
_____ (предмет на договорот).

Комисијата за јавни набавки, ве известува дека ја отфрли вашата понуда, бидејќи истата е поднесена по крајниот рок за поднесување на понудите.*

Комисијата за јавни набавки при проверка на комплетноста и валидноста на вашата документацијата за утврдување на способност, односно при евалуација на вашата понуда, утврди дека е потребно истата да ја (дополните / појасните*). Со оглед дека во рокот кој ви беше определен не го доставивте бараното (дополнување / појаснување*), ве известува дека вашата понуда е исклучена од натамошната евалуација.

Имено, _____

_____ (да се наведе поконкретно
какво [дополнување / појаснување*] е побарано а не е доставено).*

Комисијата за јавни набавки при евалуација на вашата понуда, утврди дека не (е задоволен бараниот услов од дел _____, точка _____ од тендерската документација, е/се исполнет/и критериумот/ите за утврдување на способност* и Ве известува дека вашата понуда ја исклучи од натамошната евалуација).

Имено, _____

_____ (да се даде детално образложение кој од критериумите за утврдување на способност не е исполнет [личната состојба/ способност за вршење професионална дејност/ економска и финансиска состојба/ техничка или професионална способност/ стандарди за системи за квалитет/ стандарди за

*управување со животната средина], односно кој од поставените услови или барања во тендерската документација не е/се исполнет/и) .**

Комисијата за јавни набавки при евалуација на вашата техничка понуда, утврди дека истата не ги задоволува барањата наведени во техничката спецификација. Имено, _____

_____ (да се даде детално образложение во кој дел техничката понуда на понудувачот не ги задоволува барањата наведени во техничката спецификација).*

Комисијата за јавни набавки при евалуација на вашата финансиска понуда, утврди дека истата не ги задоволува условите наведени во тендерската документација. Имено, _____

_____ (да се даде детално образложение во кој дел финансиската понуда на понудувачот не ги задоволува условите наведени во тендерската документација).*

Комисијата за јавни набавки евалуацијата на прифатливите понуди ја изврши врз основа на критериумот за доделување на договорот, утврден во огласот и во тендерската документација. *

Комисијата за јавни набавки при евалуацијата на прифатливите понуди утврди дека вашата понуда содржи невообичаено ниска цена, поради што побара од вас детали и докази за оправдување на цената на понудата. Имајќи предвид, дека (во определениот рок не е доставено бараното оправдување / доставеното оправдување и докази не се доволни за оправдување на цената на понудата*), ве известува дека вашата понуда е одбиена и не е евалуирана.

Имено, _____

_____ (да се даде детално
образложение зошто даденото оправдување и докази се неприфатливи за
договорниот орган). *

Комисијата по извршената евалуација пристапи кон рангирање на понудите и
изготвување на предлог за избор на најповолна понуда, при што на одговорното
лице му предложи да донесе одлука со која ќе ве избере за страна во рамковната
спогодба.

Комисијата по извршената евалуација и рангирање на понудите, ве известува дека
вашата понуда е рангирана на _____ место со освоени _____ бода.

Имено, _____

_____ (да се даде детално
образложение за начинот на евалуација и за освоените бодови во зависност од
критериум за доделување на договорот кој се користел - најниската цена /
економски најповолна понуда). *

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Секој економски оператор кој има правен
интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел штета од
евентуално прекршување на одредбите од Законот за јавните набавки (Службен
весник на Република Македонија бр. 139/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) може да
бара правна заштита против одлуките, дејствијата или пропуштањата за
превземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за
доделување на договор за јавна набавка (член 207 став (1) од законот). Правото
на жалба можете да го остварите во согласност со член 216 од законот.

Со почит,

Претседател на комисијата
за јавни набавки
(име и презиме и потпис)

ПРИЛОГ: Одлука за склучена рамковна спогодба бр. _____ од _____ година.

* Она што не е применливо во известувањето до конкретниот понудувач, а е
обележано со знакот ѕвездичка треба да се избрише.

ПРИЛОГ 4

ДО:

(назив и седиште на кандидатот, односно понудувачот)

Предмет: Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

_____ (назив на
договорниот орган) спроведе
_____ (да се наведе видот на
постапката) бр. _____ за доделување на договор за јавна набавка на
_____ (стоки / услуги / работи) - _____
(предмет на договорот).

Комисијата за јавни набавки при евалуација на (пријавите за учество / понудите*) утврди дека во конкретниот случај е исполнет условот од членот 169 став (1) алинеја ____ или членот 165 став (2)* од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр. 139/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11), и достави предлог до одговорното лице да донесе одлука за поништување на (горенаведената постапката / горенаведената постапка за дел _____ од предметот на договорот*).

Имено, _____

_____ (да се даде соодветно образложение за алинејата
врз основа на која се поништува постапката).

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел штета од евентуално прекршување на одредбите од Законот за јавните набавки може да

бара правна заштита против одлуките, дејствијата или пропуштањата за превземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка (член 207 став (1) од законот). Правото на жалба можете да го остварите во согласност со член 216 од законот.

Со почит,

Претседател на комисијата
за јавни набавки
(име и презиме и потпис)

ПРИЛОГ: Одлука за поништување бр. _____ од _____ година.

* Она што не е применливо во известувањето до конкретниот кандидат, односно понудувач, а е обележано со знакот ѕвездичка треба да се избрише.

2215.

Врз основа на член 26 став (4) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки.

Член 2

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавки во тековната година по видови на стоки, услуги и работи според Општиот поимник за јавни набавки, очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот или рамковната спогодба и видот на постапката за доделување на договорот или рамковната спогодба.

Член 3

Годишниот план за јавни набавки се состои од седум колони.

Во првата колона се наведува редниот број на постапката, кој се внесува континуирано без оглед на видот на договорот.

Во втората колона се внесува предметот на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба, во еден од трите посебни делови зависно од видот на договорот за јавна набавки – стоки, услуги и работи.

Во третата колона се внесува шифрата од ОПЈН за соодветниот предмет на договорот за јавна набавка, кај договорите чија проценета вредност е над 130.000 евра за стоки и услуги кај договорните органи од член 4 став (1) под а), б) и в) од Законот за јавните набавки, односно над 200.000 евра за стоки и услуги кај договорните органи од член 4 став (1) под г) и д) од Законот за јавните набавки и 4.000.000 евра за работи.

Во четвртата колона се наведува очекуваниот почеток на постапката, односно месецот кога ќе се објави огласот и ќе се поканат економските оператори да учествуваат во постапката.

Во петтата колона се внесува проценетата вредност на договорот/рамковната спогодба, без ДДВ и се изразува во денари.

Во шестата колона се наведува видот на постапката која се планира да се користи за доделување на договорот или рамковната спогодба.

Во седмата колона се внесуваат евентуални забелешки.

Член 4

Во годишниот план за јавни набавки се внесуваат и договорите кои ќе се реализираат повеќе од една година, и тоа во годишниот план за јавни набавки за годината кога е планирано да се спроведе постапката за доделување на договорот за јавна набавка.

Член 5

Содржината на годишниот план за јавни набавки не треба да се менува при промена на проценетата вредност или при промена на видот на планираната постапка за доделување договор за јавна набавка.

Постапките со преговарање врз основа на член 99 став 1 точка 1 алинеи 1, 3 и 4, точка 2 алинеја 2, како и точка 4 од Законот за јавните набавки не треба да се внесуваат во годишниот план за јавни набавки.

Член 6

Формата и содржината на годишниот план за јавни набавки се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на годишниот план за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 154/07).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-25063/1
2 јули 2012 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

ПРИЛОГ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО _____ ГОДИНА
НА _____
(назив на договорниот орган)

Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешки
1	2	3	4	5	6	7
	I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки					
	II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги					
	III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи					

Одговорно лице

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

2216.

Врз основа на член 11 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија” бр. 140/08 и 53/11), министерот за економија, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО

Член 1

Во Правилникот за единечно одобрување на возило („Службен весник на Република Македонија” бр. 16/10, 62/10, 105/10, 13/11, 39/11, 169/11 и 185/11), се додава нов Прилог XXII кој е составен дел од овој правилник.

Член 2

Во период од влегување во сила на овој правилник до 28 февруари 2013 година, постапката за единечно одобрување за половни возила од категоријата M2 и M3, ќе се врши согласно техничките барања дадени во Прилог XXII на овој правилник, во кој се содржани техничките спецификации и еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ за возила.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.25-5154/4
27 јуни 2012 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог XXII

Листа на техничките спецификации, еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ за половни возила од категорија M₂ и M₃

1	2	3	4
ТСВ техничка спецификација	Содржина на техничката спецификација	ЕСЕ Правилник	ЕЕС Директива (основна) барања
ТСВ 102	За мерките против загадувањето на воздухот со емисијата од моторните возила	R - 83/03	(70/220); 94/12
ТСВ 111	За мерките против емисијата на загадувачите од дизел моторите што се употребуваат во возилата (чадење)	R - 24/02	(72/306); 89/491;
ТСВ 141	За мерките кои треба да се преземат за емисијата на издувни гасови и цврсти честички од дизел моторите кои се користат во возилата, и емисијата на издувни гасови од моторот со палење со искра, кои како гориво употребуваат природен гас или течен нафтен гас и се користат во возилата	R - 49/02 B	(88/77); 91/542B

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2217.

Врз основа на член 7 став 4 и член 8 став 7 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11 и 06/12), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И ИЗВОД ОД ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА СЕКОЕ ВОЗИЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на лиценците за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај и извод од лиценците за секое возило, како и начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците за одделни видови на превоз.

2. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 2

Лиценцата за вршење на општински превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај се издава на образец со формат А-4, во жолта боја.

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: сериски број на лиценцата, грбот на општината односно градот Скопје, назив на општината односно градот Скопје, назив „Лиценца за вршење на општински превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај“, назив и седиште на превозникот, матичен број односно единствен матичен број доколку превозникот е физичко лице, вид на превозот, дата на издавање, рок на важност, место за печат и потпис.

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Лиценцата за вршење на превоз на патници и стока во внатрешниот патен сообраќај се издава на образец со формат А-4, во зелена боја.

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: сериски број на лиценцата, грб на Република Македонија, назив: Република Македонија, назив на органот што ја издава: Министерство за транспорт и

врски, назив: „Лиценца за вршење на превоз во внатрешниот патен сообраќај“, назив и седиште на превозникот, матичен број, единствен матичен број доколку превозникот е физичко лице, вид на превозот, дата на издавање, рок на важност, место за печат и потпис.

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Лиценцата за вршење на превоз на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај се издава на образец со формат А-4, во црвена боја.

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: сериски број на лиценцата, назив: Република Македонија, меѓународна ознака МК, грб на Република Македонија, назив на органот што ја издава лиценцата, „Министерство за транспорт и врски“ назив „Лиценца за вршење на превоз во меѓународниот патен сообраќај“, назив и седиште на превозникот, матичен број односно единствен матичен број доколку превозникот е физичко лице, вид на превозот, дата на издавање, рок на важност, место за печат и потпис.

Содржината на образецот на лиценцата за превоз на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај е отпечатен на македонски и на англиски јазик.

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Лиценцата за организација на превоз на стока и/или патници во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај се издава на образец со формат А-4, во сина боја.

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: сериски број на лиценцата, назив: Република Македонија, меѓународна ознака МК, грб на Република Македонија, назив на органот што ја издава лиценцата, „Министерство за транспорт и врски“ назив „Лиценца за организација на превоз на стока и/или патници во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај“, назив и седиште на фирмата, матичен број односно единствен матичен број доколку фирмата е физичко лице, вид на превозот, дата на издавање, рок на важност, место за печат и потпис.

Содржината на образецот на лиценцата од став 1 на овој член е отпечатен на македонски и на англиски јазик.

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

3. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

3.1. Постапка за добивање на лиценца

Член 6

Правно односно физичко лице кое сака да добие лиценца за вршење на одделен вид на превоз на патници и/или стока во патниот сообраќај до органот надлежен за издавање на лиценца поднесува писмено барање.

Барањето за добивање на лиценца ги содржи следните податоци: назив и седиште на превозникот, матичен број и даночен број, односно доколку подносителот е физичко лице, име и презиме, единствен матичен број, даночен број и адреса, вид на превозот за кој сака да добие лиценца, податоци за моторните и приклучни возила за кои сака да добие извод од лиценцата со кои ќе го врши превозот.

Барањето од став 2 на овој член органот надлежен за издавање на лиценцата го објавува на својата ВЕБ страна, односно истото превозникот може да го подигне од службените простории на органот надлежен за издавање на лиценците.

Член 7

На превозникот кој ги исполнува условите пропишани за добивање на лиценца му се издава лиценца.

Со лиценцата на превозникот му се издава и извод од лиценцата за секое возило кое го пријавил со барањето за најзино издавање.

Во изводот на лиценцата за секое возило покрај податоците од лиценцата се внесуваат и следните податоци: марка и тип на возилото, број на шасија, регистарски број, година на производство, дата на издавање, рок на важење и место за печат и потпис.

Член 8

Изводот од лиценцата за секое возило се издава на име на превозникот на кој гласи лиценцата со истиот рок на важење како и лиценцата.

Член 9

Доколку во рокот на важење на лиценцата настанат промени на било кои од условите утврдени во член 8 од Законот за превоз во патниот сообраќај за добивање на лиценца, превозникот за тоа го известува органот надлежен за нејзино издавање во рок од 15 дена од денот на настанатата промена.

Член 10

Доколку во периодот на важење на лиценцата превозникот по било кој основ го намали бројот на моторните возила за кои со издавањето на лиценцата му е издаден и извод од лиценцата, во рок од 15 дена од денот на настанатата промена треба да ги врати изводите од лиценцата за тие возила кај органот што ја издал лиценцата.

Доколку во периодот на важење на лиценцата превозникот го зголеми бројот на моторните возила за вршење на превозот согласно издадената лиценца, потребно е до надлежниот орган што ја издал лиценцата да поднесе барање за издавање на извод од лиценцата за новите возила.

Член 11

Доколку превозникот ја изгуби, му биде украдена или уништена лиценцата или извод од лиценцата треба истата да ја огласи во „Службен весник на Република Македонија“ како неважечка и да поднесе барање за издавање на дупликат. Кон барањето се приложува и доказ за објавата во Службен весник на Република Македонија за нејзино прогласување за неважечка.

3.2. Постапка за одземање на лиценцата

Член 12

Надлежниот орган за издавање на лиценцата ако утврди дека превозникот при извршувањето на превозот за кој има добиено лиценца не се придржувал на одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај или меѓународните спогодби може да му ја одземе лиценцата односно изводите од лиценцата.

Член 13

Превозник кој по било кој основ престанал да ги исполнува условите за вршење на превоз во патниот сообраќај за кој има добиено лиценца, најкасно во рок од осум дена од денот на престанокот треба да ја врати лиценцата заедно со сите изводи од лиценцата на органот кој ја издал лиценцата.

Член 14

За време на важење на лиценцата, истата може да се одземе доколку се утврди дека превозникот приложил неточни податоци потребни за добивање на лиценцата, престанал да ги исполнува условите за добивање на лиценца или превозот го вршел спротивно на издадената лиценца.

Со одземањето на лиценцата се одземаат и издадените изводи од лиценцата за одделни возила.

4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на лиценцата за вршење на одделни видови на јавен превоз во патниот сообраќај и начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците како и за продолжување на лиценцата за автотакси превоз на патници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/07, 90/09, 84/10 и 138/10).

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-15446
29 јуни 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

(сериски број на лиценцата)

(МЕСТО ЗА ГРБ
НА ОПШТИНАТА,
ОДНОСНО
ГРАДОТ СКОПЈЕ)

(НАЗИВ НА ОПШТИНАТА ОДНОСНО ГРАДОТ СКОПЈЕ)

ЛИЦЕНЦА
за вршење на општински превоз на патници во
внатрешниот патен сообраќај

(назив и седиште на превозникот)

(матичен број, односно единствен матичен број)

(вид на превозот)

Дата на издавање _____

Рок на важност _____

Градоначалник,

М.П.

Прилог 2

сериски број:



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

**ЛИЦЕНЦА
за вршење на превоз во внатрешниот
патен сообраќај**

(назив на превозникот)

(адреса)

(матичен број, односно ЕМБ)

(вид на превозот)

Издадена на _____

Важи до _____

Министер,

М.П.

Прилог 3

сериски број:



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA

МК

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

ЛИЦЕНЦА
AUTHORIZATION

**за вршење на превоз во меѓународниот
патен сообраќај
for transport in the international road traffic**

(назив на превозникот)
(name of the carrier)

(адреса)
(address)

(матичен број, односно ЕМБ)
(unique number)

(вид на превозот)
(mode of transport)

Издадена на _____
Issued on

Важи до _____
Valid till

Министер,
Minister,

м.п.

Прилог 4

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA

МК

сериски број:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONSЛИЦЕНЦА
AUTHORIZATIONза организација на превоз на стока и/или патници во внатрешниот и меѓународниот патен
сообраќај
for organization of transport of goods and/or passengers in the national and international road
traffic(назив на фирмата)
(name of the firm)(адреса)
(address)(матичен број, односно ЕМБ)
(unique number)
(вид на превозот)
(mode of transport)Издадена на _____
Issued on
Важи до _____
Valid tillМинистер,
Minister,
м.п.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****2218.**

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ
ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА -БИТОЛА**

1. Се дава согласност на Статутот на Ј.У Дом за доенчиња и мали деца-Битола, број 01-669/1 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 13.06.2012 година .

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10-4191/2
29 јуни 2012 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ****2219.**

Врз основа на член 17 точка ж), член 61 став (3) и член 62 став (2) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012), Одлуката за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1720-1730/1815-1825 MHz („Службен весник на Република Македонија“ број 80/2012), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 2.7.2012 година донесе

ОДЛУКА**ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 1720-1730/1815-1825 MHz****Член 1**

Се распишува јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1720-1730/1815-1825 MHz.

Член 2

Предмет на јавниот тендер е доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1720-1730/1815-1825 MHz со широчина 2 x 10 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија.

Член 3

Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука имаат сите домашни и странски правни лица – оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги кои ќе ја подигнат тендерската документација од членот 10 на оваа одлука.

Член 4

Одобението за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука се издава за време од 10 години со право на продолжување на важноста на одобриението на начин утврден во Законот за електронски комуникации .

Член 5

Критериум за избор на најповолен понудувач за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука е:

- Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции.

Член 6

(1) Понудувачот треба да даде писмена изјава дека ќе започне да ги користи радиофреквенциите определени во одобриението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука во рок од шест месеци од денот на добивањето на одобриението за користење на радиофреквенции.

(2) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач треба во рок од 60 дена од денот на добивањето на одобриението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, да достави до Агенцијата за електронски комуникации детален План за изградба на мрежата, начинот на поврзувањето на базните станици и нивните локации со динамика на изведба.

Член 7

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобриението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, изнесува 5,000,000 Евра (пет милиони евра).

(2) Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во износ од 10% од висината на понудениот износ на еднократниот надоместок за добивање на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука.

Член 8

(1) Понудувачот има право да поднесе една понуда за доделување на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука.

(2) Рокот за доставување на понудите е 32 дена од денот на објавување на јавниот тендер во „Службен весник на Република Македонија“.

(3) Понудата и придружната документација треба да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.

(4) Понудата треба да се достави во затворен коверт во кој треба да се стават два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „ДОКУМЕНТАЦИЈА“.

(5) На предната страна на надворешниот коверт на горниот лев агол треба да биде испечатен текст „НЕ ОТВОРАЈ“ и бројот кој се однесува на јавниот тендер, а во средината на ковертот адресата на која треба да се достави понудата.

Член 9

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на ден 06.08.2012 година во 11:00 часот.

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

Член 10

Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 100 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на една од сметките на Агенцијата за електронски комуникации во Тутунска банка – Скопје или во Комерцијална банка –

Скопје, а истата ќе може да се подигне во архивата на Агенцијата за електронски комуникации секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од 09.07.2012 година.

Член 11

(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во Агенцијата за електронски комуникации:

Дафина Пауновска (за правни прашања)

e-mail Dafina.paunovska@aec.mk

Јане Јакимовски (за технички прашања)

e-mail jane.jakimovski@aec.mk

(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер ќе бидат објавувани анонимно на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aek.mk

Член 12

Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

Член 13

Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2615/1
2 јули 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Ордановски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО СИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

2220.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 18 јуни 2012 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011 и 181/2011), во членот 2, во табелата, по здравствената услуга со шифра A09B – „Трансплантација на бубрег без трансплантација на панкреас, без катастрофални КК“, се додаваат следните здравствени услуги:

Шифра на ДСГ	Вид на ДСГ услуга	Референтна цена
A10Z	Трансплантација на рожница	69.150
A11Z	Припрема на донор, мултиорганска експлантација и експлантација на ткиво	315.250
A12Z	Припрема на донор и мултиорганска експлантација	298.400
A13Z	Припрема на донор и експлантација на орган	307.100
A14Z	Припрема на донор и експлантација рожнице/очна јаболкница еднострана и/или двостран	15.570

По здравствената услуга со шифра A41B – „Интубација кај возраст <16 без КК“, се додава следната здравствена услуга:

Шифра на ДСГ	Вид на ДСГ услуга	Референтна цена
A42Z	Серолошка обработка на донорот на органи/ткива	12.460

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 – 10428/7
18 јуни 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

2221.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко - консултативната здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011 и 54/2012), во член 2, после табелата за имунологија се додаваат следниве услуги:

ФАРМАКОЛОГИЈА

Шифра	Назив на услуга	Референтна цена
ФА01	Определување на концентрација на активен B12 во плазма	1.150
ФА02	Определување на концентрација на Б-тип на натриуретичен пептид (БНП) во плазма	1.600
ФА03	Следење на концентрација на дигоксин во плазма	830
ФА04	Следење на концентрација на карбамазепин во плазма	800
ФА05	Следење на концентрација на фенитоин во плазма	800
ФА06	Следење на концентрација на фенобарбитон во плазма	800
ФА07	Следење на концентрација на валпроична киселина во плазма	800
ФА08	Следење на концентрација на теофилин во плазма	800
ФА09	Следење на концентрација на гентамицин во плазма	800

ФА10	Следење на концентрација на ванкомицин во плазма	800
ФА11	Следење на концентрација на тобрамицин во плазма	800
ФА12	Следење на концентрација на фолат во серум и полна крв	1.000
ФА13	Определување на концентрација на серотонин во серум	1.850
ФА14	Определување на концентрација на катехоламини во урина	3.300
ФА15	Определување на концентрација на допамин транспортер во биолошки флуиди	4.000
ФА16	Определување на концентрација на антиинсулински антитела во серум и плазма	980

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 – 10428/15
18 јуни 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

2222.

Врз основа на член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата оджана на ден 18 јуни 2012 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ОД ОБЛАСТА НЕФРОЛОГИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени по кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги надоместува здравствени услуги од специјалистичко консултативна здравствена заштита од областа нефрологија, кои се на товар на Фондот.

Член 2

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги надоместува следните услуги од специјалистичко консултативна здравствена заштита од областа на нефрологија по следните цени:

Шифра	Назив на услуга	Референтна цена
ХДФ	Хемодијафилтрација	7.700
ХПА	Хемоперфузија	27.850
КПД	Континуирана амбулаторна перитонеална дијализа (КАПД)- месечно	82.350
АПД	Автоматизирана перитонеална дијализа (АПД) - месечно	98.950
КБТ	Континуирана замести телна бубрежна терапија	101.750
ПЛФ	Плазмофереза	22.030
ПВК	Поставување на привремен централен венски катетер како пристап за хемодијализа	5.600

Референтната цена ги опфаќа трошоците за услугата на здравствените работници – тимот кои ја извршуваат услугата (трудот), трошоците за тековно и инвестиционо одржување, општите трошоци на работењето (режиски трошоци), лекови и медицински потрошни материјали и други потребни материјали за извршување на услугата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 – 10428/18
18 јуни 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

2223.

Врз основа на член 9 став 1-б точка 3 и став 3, член 33, член 35 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 јуни 2012 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ
ПОМАГАЛА

Член 1

Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2011, 66/2011, 99/2011 и 5/2012) во членот 2 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласат:

„Осигуреното лице може да оствари право на ортопедско и други помагало од став 1 на овој член, под услов ако здравственото осигурување траело непрекинато најмалку шест месеци пред настапување на потребата, освен во случаите на повреда на работа и професионално заболување и ако се работи за деца - доенчиња до едногодишна возраст“.

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат став 3, 4 и 5.

Член 2

Во членот 6 ставот 2 се менува и гласи:

„За осигурените лица, кај кои нема можност за подобрување на здравствената состојба (ампутерци, парализирани, парализа на долни екстремитети, церебрална парализа), за ортопедските и другите помагала од член 16, член 18 и член 27 овој Правилник, потврдата за потреба од ортопедско помагало се заверува по претходно мислење од Првостепената лекарска комисија на Фондот и тоа само при првото остварување на правото.“

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Министерот за здравство.

Бр. 02 – 10428/22
18 јуни 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА
СИГУРНОСТ

2224.

Врз основа на член 26-д став 1 точка 2 од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 135/07 и 53/11), директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВИДОВИТЕ НА ОБУКИ И СОДР-
ЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА НА ОД-
ГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА РАДИЈАЦИОНА ЗАШТИ-
ТА И НА ЛИЦАТА КОИ РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА
ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за видовите на обуки и содржината на програмата за обука на одговорните лица за радијациона заштита и на лицата кои работат со извори на јонизирачко зрачење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/09) во член 4 бројот „4“ се заменува со бројот „3“.

Член 2

Во Прилогот бр. 2 Табелата „Препорачан број на часови за основна и дополнителна обука за одговни лица за радијациона заштита и лица кои работат со извори на јонизирачко зрачење како и препорачан број на часови за инструкции за лица кои повремено работат и/или престојуваат во контролирана и надгледувана зона на зрачење“ се заменува со нова табела која е дадена во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-418/2
2 јули 2012 година
Скопје

Директор,
д-р Нузи Шахин, с.р.

Препорачан број на часови за основна и дополнителна обука за одговорни лица за радијациона заштита и лица кои работат со извори на јонизирачко зрачење како и препорачан број на часови за инструкции за лица кои повремено работат и/или престојуваат во контролирана и надгледувана зона на зрачење

	Вид на обука	Одговорни лица за радијациона заштита	Лица кои работат со извори на јонизирачки зрачења	Лица кои повремено работат и/или престојуваат во контролирана и надгледувана зона на зрачење
1	Основна обука	20 – 30	10 – 20	/
2	Дополнителна обука	20 – 30	15 – 20	/
3	Инструкции			5 - 10

2225.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и сировини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/09, 58/11 и 74/11), е направена техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ХРАНА, ВОДА, ВОЗДУХ, ЗЕМЈИШТЕ, ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО И РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА**

Во Правилникот за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и сировини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/09, 58/11 и 74/11), во членот 6 став 1 и став 2 бројот „6“ се менува со бројот „5“.

Бр. 01-419/2
2 јули 2012 година
Скопје

Директор,
д-р Нузи Шахин, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012084